



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1830

Sluzbeni vesnik SR
Makedonija

2

91001 Skopje

fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 13 окто

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. XLV

ламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

953.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузните административни такси, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1989 година.

П бр. 1062
5 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за Тарифата на сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/87) во член 2 одделот: „А. Такси за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се менува и гласи:

„А. Такси за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија:

Се плаќа

динарска
против-
вредност
US долари

1. Поднесоци

Тар. број 1

За барања, молби, предлози, пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса

8.000

Забелешка

За поднесоците што се упатуваат или што им се предаваат на дипломатските или на конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република

Југославија во странство се плаќа таксата определена во одделот Б на овој член

Тар. број 2

За жалба против решение 20.000

2. Решенија

Тар. број 3

За сите решенија за кои не е пропишана посебна такса 20.000

Забелешка

1. Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата според овој тарифен број се плаќа онолку пати колку што има лица на кои им се доставува решението.

2. За решенија донесени по жалби не се плаќа такса.

Тар. број 4

За одобрение на странски државјанин да може постојано да се насели во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

29 \$

За издавање дупликат на одобрение на странски државјанин да може постојано да се насели во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

15\$

Тар. број 5

За дозвола на претпријатие односно на организација на здружен труд да може на редовна линија да врши превоз на патници или предмети со моторни возила во меѓународниот сообраќај, за секоја линија по

450.000

За дозвола на странско физичко или правно лице да може на редовна линија да врши превоз на патници или предмети со моторни возила, за секоја линија во меѓународниот сообраќај, и тоа:

1) во билатерален сообраќај, по

171 \$

2) во транзитен сообраќај по

285 \$

За заверка на возен ред односно на ценовник на редовна линија со која претпријатие односно организација на здружен труд врши превоз на патници или предмети со моторни возила во меѓународниот друмски сообраќај, по

100.000

За заверка на возен ред односно на ценовник на редовна линија со која странско физичко или правно лице врши превоз на патници или предмети со моторни возила во меѓународниот друмски сообраќај, по

15 \$

	Се плаќа			Се плаќа	
	динари	динарска против-вредност US долари		динари	динарска против-вредност US долари
За издавање на дополнителен примерок на исправата од овој тарифен број, и тоа:					
1) за претпријатие односно организација на здружен труд	20.000		1) во билатерален превоз - за превоз со едно влечно возило		12 \$
2) за странско физичко или правно лице		3 \$	2. за секое наредно влечно возило, според истото решение, уште по		6 \$
За решение за одобрување на привремен или постојан прекин на превозот на редовна линија за меѓународен друмски превоз на патници или предмети, и тоа:			3) во транзитен превоз за превоз со едно влечно возило		29 \$
1) за претпријатие односно организација на здружен труд	200.000		4) за секое наредно влечно возило, според истото решение, уште по		15 \$
2) за странско физичко или правно лице		43 \$	Тар. број 10		
Забелешка:			За решение со кое на странско физичко лице или правно лице му се одобрува вршење на внатрешен превоз на предмети во друмскиот сообраќај помеѓу одделни места во Социјалистичка Федеративна Република Југославија		43 \$
1. За списите и дејствијата од овој тарифен број се плаќа такса, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.			Тар. број 11		
2. Странско физичко или правно лице се ослободува од плаќање на такса според овој тарифен број под услов на реципроцитет.			За решение со кое се определува името, ознаката и позивниот знак на брод:		
Тар. број 6			1) на домашно правно или физичко лице	600.000	
За дозвола за вршење на наизменични возења во меѓународен војлински превоз на патници, и тоа:			2) на странско правно или физичко лице		500 \$
1) во билатерален сообраќај		10 \$	Тар. број 12		
2) во транзитен сообраќај		50 \$	За одобрение на странско правно или физичко лице за вловување во пловните патишта на внатрешните води и на внатрешните морски води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија		57 \$
Забелешка			Тар. број 13		
1. За списите и дејствијата од овој тарифен број се плаќа такса, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.			За одобрение на претпријатие односно на организација на здружен труд или на странски државјанин односно на странско правно лице да може да врши транспорт на оружје, муниција или експлозивни материјали преку границата односно преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	400.000	
2. Странско физичко или правно лице се ослободува од плаќање на такса според овој тарифен број под услов на реципроцитет.			За одобрение на претпријатие односно на организација на здружен труд да може да пушта во промет експлозивни материјали на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	400.000	
Тар. број 7			За одобрение на претпријатие односно на организација на здружен труд да може да внесува странски печатени работи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради растурање, или за растурање на странски печатени работи што по својата содржина им се наменети на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	200.000	
За дозвола за влегување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на празни автобуси за преземање на патници и за вршење на други видови меѓународен војлински превоз на патници во друмскиот сообраќај		20 \$	За одобрение на претпријатие односно на организација на здружен труд за промет и превоз на нуклеарни сировини и материјали да може преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да го превезе наведениот материјал	600.000	
Забелешка			Тар. број 14		
1. За списите и дејствијата од овој тарифен број се плаќа такса, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.			За решение со кое се одобрува:		
2. Странско физичко или правно лице се ослободува од плаќање такса според овој тарифен број под услов на реципроцитет.			1) основање на претпријатие, банка или осигурителна односно реосигурителна организација во странство, или откуп на основачкиот влог на претпријатие, банка, осигурителна односно реосигурителна организација во странство	72.000	
Тар. број 8			2) зголемување на основачкиот влог на претпријатие, банка, осигурителна односно реосигурителна организација во странство		56.000
За дозвола за меѓународен друмски превоз на предмети, иземајќи ги случаите од член 38 на Законот за превозот во меѓународниот друмски сообраќај, по секоја дозвола		10 \$			
Забелешка					
1. За списите и дејствијата од овој тарифен број се плаќа такса, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.					
2. Странско физичко или правно лице се ослободува од плаќање такса по овој тарифен број под услов на реципроцитет.					
Тар. број 9					
За решение по барање за дозвола на вонреден превоз на предмети во меѓународниот друмски сообраќај, и тоа:					

Се плаќа		Се плаќа	
динари	динарска против- вредност US долари	динари	динарска против- вредност US долари
3) увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на средства во натурална форма, од странско потекло, што се вложени како основачки влог или се користени како основни или обртни средства на претпријатие во странство ...		1) за преглед на мерило во просториите на подносителот на барањето	200.000
80.000		2) за давање овластување на подносителот на барање за преглед на работни еталони, мерила, како и мостри на референтните материјали опфатени со соодветната наредба	400.000
4) ослободување од преземената обврска за годишен трансфер на определен процент на добивката од претпријатие основано во странство или намалување на таа обврска		3) за испитување на предмети од скапоцени метали во просториите на подносителот на барањето	200.000
56.000		Тар. број 20	
5) на претпријатие односно на организација на здружен труд да може претпријатието во странство да работи со загуба ..		За решение со кое се утврдува здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба што се увезуваат	
30.000		200.000	
6) упис во регистарот претпријатие, банка, осигурителна односно реосигурителна организација од точка 1 на овој тарифен број		Тар. број 21	
20.000		За решение за знакот на производителот на предмети од скапоцени метали	
Тар. број 15		120.000	
За решение со кое се одобрува		Тар. број 22	
1) вложување на средства во странски претпријатија заради остварување на заеднички деловни цели во заедничко производство		За решение за пуштање во промет односно за употреба на мерила од увоз	
80.000		160.000	
2) дополнително вложување во странското претпријатие од точка 1 на овој тарифен број		3. Уверение	
48.000		Тар. број 23	
3) упис на договор за вложување на средства во странското претпријатие од точка 1 на овој тарифен број		За уверение, ако не е пропишано поинаку	
36.000		12.000	
Тар. број 16		Тар. број 24	
За упис во регистарот отворање на претставништво односно основање на деловни единици (складови, сервиси и сл.) во странство		За уверение за давање податоци од казнената евиденција заради остварување на права во странство	
60.000		40.000	
Тар. број 17		Тар. број 25	
За решение со кое на странско претпријатие му се одобрува основање на претставништво во Социјалистичка Федеративна Република Југославија		За издавање извод од казнената евиденција	
10 \$		40.000	
За упис во регистарот на претставништвото од став 1 на овој тарифен број		Тар. број 26	
5 \$		За уверение со кое се докажува потеклото или вредноста, количеството и квалитетот или здравствената исправност на стоки	
За одобрение на странско претпријатие кое има регистрирано претставништво во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да изврши определена работа на договорна контрола на квалитетот и кванитетот на стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија		20.000	
15 \$		Забелешка	
Тар. број 18		Оваа такса не се плаќа за странските поштенски декларации што го придружуваат спроводниот лист.	
За решение по барање за упис во посебен регистер:		Тар. број 27	
1) на договор за вложување средства на странски лица во претпријатие односно во организација на здружен труд за заедничко работење		За предлог за пуштање на готов лек и на средства за заштита на растенија во промет	
50.000		1.800.000	
2) на договор за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач		Тар. број 28	
50.000		За барање за обновување на одобрение за пуштање на готов лек и на средства за заштита на растенија во промет	
3) на договор за долгорочна производствена кооперација, договор за отстапување и прибавување право на индустриска сопственост во странство и договор за деловно-техничка соработка со странство (со странски лица)		1.600.000	
30.000		Тар. број 29	
Тар. број 19		За предлог за пуштање на помошно лековито средство во промет	
За решение по барање за утврдување на исполнетоста на условите:		1.600.000	
Тар. број 30		За уверение за важење на пропис кое се издава заради употреба во странство	
		20.000	

Се плаќа		Се плаќа	
динарска против- вредност US долари	динари	динарска против- вредност US долари	динари
4. Заверки и преписи			
Тар. број 31			
За заверка на потписи и печати на исправи	10.000	1) за решение со кое се одобрува отворање, проширување или преселување на царински склад, консигнационен склад, слободна царинска продавница и специјализиран склад на странски стоки и стоки од домашно производство и на продажно место	540.000
За секој натамошен примерок уште по	5.000		
Забелешка			
Заверката на потпис и печат, во смисла на овој тарифен број, се однесува и на случаите во кои Сојузниот секретаријат за надворешни работи заверува домашна исправа заради нејзина употреба во странство.			
Тар. број 32			
За заверка на план, цртеж, проект и слично	16.000	2) за решение со кое се одобрува отворање, проширување или преселување на царинското сместувалиште	180.000
Тар. број 33			
За заверка на хелиографска копија на план (цртеж) се плаќа од цел или од започнат квадратен метар	5.000	3) за решение со кое се одобрува привремен извоз или увоз на стоки заради облагоурување и вградување и решение со кое се одлучува за барање за измена на податоците за количеството, видот, квалитетот и вредноста на стоките во царинската декларација	20.000
Тар. број 34			
За препишување и заверување на службени акти или други исправи:		4) за други решенија што царинарницата ги донесува во редовна управна постапка	12.000
1) за препишување, од полутабака на оригиналот	12.000	5) за решение за пренос на права од превозни исправи и за други решенија што царинарницата ги донесува во скратена постапка	12.000
2) за заверување, од полутабака на оригиналот	6.000	Забелешка	
Забелешка			
Под полутабака се подразбира лист хартија од двете страни, со нормален канцелариски или помал формат.			
5. Царински такси			
Тар. број 35			
За исправа врз основа на која на царинарницата и се пријавуваат стоки што се извезуваат-увезуваат	5.000	1. Под проширување на царински склад, консигнационен склад, слободна царинска продавница и специјализиран склад на странски стоки и стоки од домашно производство и на продажно место, во смисла на овој тарифен број, не се подразбира зголемувањето на асортиманот и вредноста на стоките во тие простории.	
Забелешка			
1. Како исправи од овој тарифен број се сметаат: пријава за увоз и провоз на стоки, пријава за извоз и провоз на стоки, изјава за товарот и заминувачки манифест, поштенско-царинска пријава, декларација за саемски стоки и друга исправа врз основа на која стоките и се пријавуваат на царинарницата.			
2. Како исправи од овој тарифен број не се смета карнетот TIR, карнетот ATA и друга исправа што е пропишана со меѓународна или меѓудржавна спогодба што ја ратификувала Социјалистичка Федеративна Република Југославија.			
3. Такса од овој тарифен број се плаќа онолку пати колку што пати стоките и се пријавуваат на царинарницата.			
4. Такса по овој тарифен број не се плаќа:			
1) за исправа со која се пријавуваат стоки што се превезуваат преку царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;			
2) за поштенско-царинска пријава што ја поднесува поштата.			
Тар. број 36			
За решенија што ги донесува царинарницата:		2. Такса за пренос на права од превозна исправа од точка 5 на овој тарифен број се плаќа за секој пренос што се бара од една превозна исправа или од повеќе превозни исправи.	
Тар. број 37			
За одобрение за подигање на стоки од царинарницата без потребна документација			
Тар. број 38			
За царинска декларација и за пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себе			
Забелешка			
1. За царинската декларација врз основа на која се царинат поштенски пратки за граѓани и за пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себе, таксата по овој тарифен број се плаќа во готови пари.			
2. За извозна царинска декларација се плаќа 50% од таксата од овој тарифен број.			
3. Такса по овој тарифен број не се плаќа за изјава врз основа на која се подигаат стоки без целосна документација од царински надзор и за признаница за наплата на царината и на другите увозни давачки во патничкиот промет со странство.			

Се плаќа
динарска
против-
вредност
US долари

Тар. број 39

За постапката по царинска декларација врз основа на која се врши царинење на стоки што се извезуваат односно увезуваат, се плаќа такса во готови пари според масата на стоките, и тоа:

1) до 100 kg	5.000
2) над 100 до 10.000 kg	10.000
3) за секои натамошни 1.000 kg над 10.000 kg	1.000
4) за стоки чиешто количество не може да се искаже во kg се плаќа такса по единица мера	1.000

Забелешка

1. Под маса се подразбира бруто-масата на стоките или на стоките во растурена состојба, зависно од тоа како пристигнале.

2. Како единица мера, во смисла на точка 4 од овој тарифен број се смета:

1) за електрична енергија – мегават;
2) за стоки во течна состојба – хектолитар;

3) за нафта и нафтени деривати – тон.

3. За постапката по царинска декларација врз основа на која се царинат поштенски пратки за граѓани и за постапката по пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себе се плаќа 50% од таксата од точка 1 на овој тарифен број.

4. Такса по овој тарифен број не се плаќа:

1) во случаите во кои со царинските прописи е дадено ослободување од плаќање царина и други увозни давачки;

2) за привремен увоз или извоз на стоки и за враќање на привремено увезени или извезени стоки, освен за привремен увоз и извоз на стоки за да се облагородат, преработат, доработат, како и увоз и извоз на стоки по работи на посредување во надворешнотрговскиот промет пропишани со законот со кој се уредува надворешнотрговското работење.

5. Царинската стапка „слободно“ во царинската тарифа или во решението за царински контингент (член 49 од Царинскиот закон) не се смета како ослободување од плаќање царина и други увозни давачки, во смисла на точка 4 од оваа забелешка.

Тар. број 40

За царинска исправа врз основа на која стоките се упатуваат под царински надзор

10.000

Забелешка

1. Како царинска исправа врз основа на која стоките се упатуваат под царински надзор, во смисла на овој тарифен број, се смета: царинска пропатница, извозна царинска декларација, врз основа на која стоките се упатуваат на излезната царинарница; излезен лист на консигнациони стоки, повратен лист, посебен стоковен манифест за царински стоки, посебен манифест на патнички багаж што пристигнал одвоено од сопственикот и друга царинска исправа врз основа на која стоките се упатуваат под царински надзор.

Како царинска исправа од овој тарифен број не се смета карнетот TIR, карнетот ATA или друга исправа која е пропишана со меѓународна или меѓудржавна

Се плаќа
динарска
против-
вредност
US долари

спогодба што ја ратификувала Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Такса од овој тарифен број се плаќа онолку пати колкушто стоките и се пријавуваат на царинарницата.

3. Ако со царинска исправа се упатува поштенска пратка под царински надзор не се плаќа такса од овој тарифен број.

Тар. број 41

За објаснение за распоредувањето на стоките според Царинската тарифа, царинската постапка и правата и обврските на учесниците во царинската постапка, што ги издаваат царинските органи на барање од странката

20.000

Тар. број 42

За известување дека се исполнети сите услови за спроведување на мерките за царински надзор за почеток на работата на царинските зони

600.000

6. Такси за заштита на патенти, мостри, модели и жигови

Тар. број 43

За пријава со која се бара заштита на патент, мостра, модел, жиг или знак за квалитет на производ, и тоа:

1) за патент	320.000
2) за мостра или модел	200.000
3) за жиг или знак за квалитет на производ:	

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа до три класи на меѓународната класификација на производи и услуги

480.000

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа повеќе од три класи на меѓународната класификација на производи и услуги – за секоја натамошна класа уште по

20.000

4) за пријава на колективен жиг:

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа до три класи на меѓународната класификација на производи и услуги

600.000

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа повеќе од три класи на меѓународната класификација на производи и услуги – за секоја натамошна класа уште по

40.000

Забелешка.

1. За одлука по пријава на мостра, модел и жиг од овој тарифен број не се плаќа такса.

2. Лицата кои не се во работен однос, а се евидентирани како невработени, лицата во работен однос, пензионерите, инвалидите, учениците и студентите, самостојните пронаоѓачи, самостојните уметници и војниците на отслужување на воен рок ги плаќаат таксите предвидени во точ. 1 и 2 на овој тарифен број во износ намален за 90%.

Во поглед на утврдувањето на својството самостоен уметник од став 1 на оваа точка се применуваат прописите за пензиското осигурување што се однесуваат на самостојните уметници.

Тар. број 44

За уредување на пријава на жиг, колективен жиг или знак за квалитет:

	Се плаќа	
	динарска динари	против- вредност US долари
1) ако подносителот на пријавата не ги назначил класите во кои спаѓаат производите и услугите - по класа	40.000	
2) ако подносителот на пријавата не ги распоредил или не ги распоредил правилно производите и услугите во класи - по секој збор	8.000	

Тар. број 45

За барање за целосно испитување на условите за признавање на патент 2,400.000

Забелешка

1. За пријави на патент поднесени до денот определен за применување на Законот за заштита на пронајдоците, техниките унапредувања и знаците за разликување, таксата за барање за целосно испитување на условите за признавање на патент се намалува за 50%.

2. Важи одредбата на точка 2 од забелешката кон тар. број 43 на оваа тарифа.

Тар. број 46

За одржување на заштитата на основен патент, на име годишна такса, и тоа:

1) до истекот на рокот од седум години од денот на објавувањето на пријавата на патент, вкупно 600.000

2) од осмата до четиринаесеттата година, вкупно 2,400.000

За одржување на заштитата на дополнителен патент, и тоа:

1) до истекот на рокот од седум години од денот на објавувањето на пријавата на патентот, вкупно 200.000

2) од осмата до четиринаесеттата година, вкупно 800.000

По исклучок од одредбите на став 1 од овој тарифен број, за одржување на заштитата на основен патент за кој по пријавата на тој патент управната постапка е завршена до 28 декември 1981 година се плаќа годишно такса, и тоа:

1) за првите три години, вкупно 200.000

2) за секоја натамошна година:

- од четвртата до шестата година, по .. 400.000

- од седмата до деветтата година, по .. 1,200.000

- од десеттата до дванаесеттата година, по 2,400.000

- од тринаесеттата до петнаесеттата година, по 4,800.000

По исклучок од одредбите на став 2 од овој тарифен број, за одржување на заштитата на дополнителен патент за кој по пријавата на тој патент управната постапка е завршена до 28 декември 1981 година се плаќа годишна такса 800.000

Забелешка

1. Важи одредбата на точка 2 од забелешката од тар. број 43 од оваа тарифа.

2. Таксата за одржување на заштитата на основен и дополнителен патент за првите седум години на важење се плаќа наеднаш во рок од десет дена од денот на приемот на повикувањето за плаќање на такса, што се доставува по донесувањето на решението за одобрување на патентот. Таксата за осмата година и за наредните години се плаќа пред изминувањето на времето за кое е платена такса.

3. Ако годишната такса не се плати во определен рок, може да се плати во на-

тамошниот рок од три месеци, со наплата на редовната такса зголемена за 25%, а може да се плати и во продолжен рок од шест месеци од денот на изминувањето на дополнителниот рок од три месеци - но во двоен износ.

4. Годишната такса по овој тарифен број може да се плати наеднаш за повеќе години.

5. Ако дополнителниот патент се прогласи за основен патент, од наредната година се плаќа таксата која според овој тарифен број се плаќа за основниот патент.

Тар. број 47

За барање за продолжување на важењето:

1) на патет 600.000

2) на модел или мостра 200.000

Тар. број 48

За одржување на важењето на мостра, модел, жиг или знак за квалитет на производ, на име годишна такса, и тоа:

1) за одржување на важењето на мостра или модел:

- до истекот на рокот од пет години, вкупно 400.000

- за период од шест до десет години, вкупно 800.000

2) за одржување на заштитата на жиг или знак за квалитет на производ, за секој период од десет дена, по 2,000.000

По исклучок од одредбите на точка 1 став 1 од овој тарифен број, за одржување на важењето на мостра и модел, за кои по пријавата на таа мостра односно модел управната постапка е окончана до 28 декември 1981 година, се плаќа годишна такса, и тоа:

1) за првите три години, вкупно 200.000

2) за секоја натамошна година, по 200.000

а за моистри и модели што се применуваат во производството, таксата се намалува за 50%.

Забелешка

1. За таксите од точка 1 став 1 и од став 2 на овој тарифен број важи одредбата на точка 2 од забелешката кон тар. број 43 на оваа тарифа.

2. Таксите од овој тарифен број се плаќаат за првите пет години на важење на мострата или моделот односно за првите десет години на важење на живот или знакот за квалитет на производот, наеднаш во рок од десет години од денот на приемот на повикувањето за плаќање на такса, а за наредниот период се плаќаат пред изминувањето на времето за кое се платени такси.

3. Важи одредбата на точка 3 од забелешката кон тар. број 46 на оваа тарифа.

Тар. број 49

За потврди и уверенија за податоците во врска со пријавен или заштитен патент, мостра, модел и жиг 40.000

За уверение за жигови заштитени согласно со Мадридскиот аранжман за меѓународно регистрирање на жиговите 80.000

Тар. број 50

За потврда на препис на поднесена пријава, патент, мостра, модел или жиг, заради признавање на правото на првенство 80.000

Се плаќа		Се плаќа		
динари	динарска против- вредност US долари	динари	динарска против- вредност US долари	
Забелешка				
Важи одредбата на точка 2 од забелешката кон тар. број 43 на оваа тарифа.				
Тар. број 51				
За одлука по барање за воспоставување на престанато право:				
1) на пријавен или одобрен патент, мостра и модел	80.000	1) за една мостра, модел, жиг или знак за квалитет	14.400	
2) на пријавен или одобрен жиг или знак за квалитет на производ	200.000	2) за секоја натамошна мостра, модел, жиг или знак за квалитет, по	4.000	
Дали некоја форма на тело, слика или цртеж се заштитени – за секоја форма на тело, слика или цртеж, по				22.000
Дали некој знак е заштитен како жиг:				
1) ако списокот на стоки или услуги опфаќа до три класи на Меѓународната класификација на производите и услугите				22.000
2) ако списокот на стоки или услуги опфаќа повеќе од три класи на Меѓународната класификација на производите и услугите, за секоја натамошна класа уште по				4.000
Тар. број 52				
За барање за продолжување на рокот што се определува во текот на постапката по пријавен патент, мостра, модел, жиг или знак за квалитет на производот, и тоа:				
1) за прво барање	120.000	Забелешка		
2) за секое следно барање	200.000	За барањата со кои се бараат повеќе услуги од овој тарифен број, таксите за сите услуги се собираат.		
Тар. број 54				
За извештај за состојбата на техниката и технологијата:				
1) кон приложен извештај за претходно извршено пребарување на патентната документација				200.000
2) без приложен извештај за претходно извршено пребарување на патентната документација				600.000
Тар. број 55				
За барање за поништување на патент и жиг и за предлог за огласување како ништовно решение за признавање на права со кои се штитат пронајдоци и знаци на разликување				2.000.000
Забелешка				
Важи одредбата на точка 2 од забелешката од тар. број 43 на оваа тарифа.				
Тар. број 56				
За решение по барање за упис на пренос на право или лиценца, пријавен или признат патент односно пријавена или одобрена мостра, модел или жиг				120.000
Тар. број 57				
За барање за откажување од пријавен односно за одрекување од заштитен патент, мостра, модел или жиг				8.000
Тар. број 58				
За решенија по барања за упис на која и да било друга промена на пријавен или признат патент односно пријавена или одобрена мостра, модел, жиг или знак на квалитет на производ				60.000
Забелешка				
Важи одредбата на точка 2 од забелешката кон тар. број 43 на оваа тарифа.				
Тар. број 59				
За барање за објавување на пријава на патент пред утврдениот рок, покрај евентуално предизвиканите трошоци				80.000
Забелешка				
Важи одредбата на точка 2 од забелешката од тар. број 43 на оваа тарифа.				

Се плаќа
динарска
динари против-
вредност
US долари

Тар. број 60

За секоја дополнителна промена што ја врши самиот пријавител:

1) на описот или нацртот на пронајдокот – по пријава на патент, опис, нацрт или фотографија – при пријава на мостра односно модел, список на стоки или услуги – по пријава на жиг односно знак на квалитет на производ 40.000

2) знак или проширување на списокот на стоки и услуги – по пријава на жиг односно знак на квалитет на производ:

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа до три класи од Меѓународната класификација на производите и услугите ... 200.000

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа повеќе од три класи од Меѓународната класификација на производите и услугите, за секоја натамошна класа уште по..... 40.000

Тар. број 61

За давање на писмени податоци од списокот на стоки заштитени со меѓународно регистриран жиг, за секој ред по ... 4.000

Тар. број 62

За барање:

1) дополнителната пријава на патент односно дополнителниот патент да стане основна пријава односно основен патент . 200.000

2) дополнителната пријава односно дополнителниот патент да се врзат за нова основна пријава односно за нов основен патент 160.000

Тар. број 63

За решение по барање за продолжено користење на ознака на потекло на производ..... 200.000

Тар. број 64

За барање за издавање на задолжителна лиценца..... 100.000

7. Такси за дозвола за радиостаница

Тар. број 65

За дозвола за радиостаница:

1) за радиодифузна станица и радиостаница на која ѝ е доделена една фреквенција:

а) до 0,5 kW 92.000

б) повеќе од 0,5 до 5 kW 108.000

в) повеќе од 5 до 10 kW 120.000

г) повеќе од 10 до 50 kW 180.000

д) повеќе од 50 kW 360.000

2) за радиостаница на која ѝ се доделени две фреквенции 120.000

3) за радиостаница на која ѝ се доделени три фреквенции или повеќе фреквенции 180.000

За привремена дозвола 92.000

За дозвола за радиостаница на странско правно или физичко лице кога барање поднесува непосредно до сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиовските..... 30\$

Б. Разно

Тар. број 66

За опомена со која некој се повикува да плати долгувана такса 4.000

Во одделот Б. Конзуларни такси, досегашните тар. бр. 66 до 94 стануваат тар. бр. 67 до 95.

Член 2

По член 2 се додава член 2а, кој гласи:

„Член 2а

Таксите исказани во тар. бр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 и 65 на овој закон за странски физички и правни лица се плаќаат во динари. Износот на таксата исказан во странска валута служи како основица за пресметка во динари според курсот кој вреди на денот на плаќањето на таксата.”

Член 3

За списите и дејствијата во управни работи и за други предмети и дејствија кај сојузните органи на управата и кај сојузните организации по кои таксената обврска настала до денот на влегувањето на овој закон во сила, се плаќа такса во износот кој важел до денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

954.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за надворешнотрговското работење, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1988 година.

П бр. 1024

5 октомври 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува надворешнотрговското работење кое ги опфаќа надворешнотрговскиот промет и вршењето на стопански дејности во странство.

Надворешнотрговски промет е прометот на стоки и услуги помеѓу правни лица со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Југославија) и лица со седиште во странство, којшто се врши врз основа на договори склучени во согласност со прописите на Југославија и со меѓународните договори.

Надворешнотрговскиот промет, покрај извозот и увозот на стоки и услуги, ги опфаќа и привремените извоз и увоз, посебните форми на надворешнотрговски промет предвидени со овој закон, прибавувањето и отстапувањето права на индустриска сопственост и на знаења и искуства (know-how) и давањето услуги во странство од страна на домашни правни лица.

Под вршење на стопански дејности во странство, во смисла на овој закон, се подразбира вршењето на производствени, трговски, услужни, научноистражувачки и истражувачко-развојни дејности, банкарски и други финансиски работи и работи на осигурување и реосигурување, во согласност со прописите на земјата во која се вршат тие дејности односно работи.

Стопански дејности во странство се вршат преку претпријатија, претставништва на деловни единици, деловници, банки и други финансиски организации, информативни бироа на банки, осигурителни и реосигурителни организации и други форми на вршење стопанска дејност во странство, во согласност со прописите на земјата во која се вршат тие дејности, со вложување на средства во странски претпријатија и со доверување на вршењето на стопански работи на странски правни лица.

Член 2

Политиката на унапредување на надворешнотрговската размена и заштитната политика ги утврдува Собранието на СФРЈ во согласност со развојната политика.

Член 3

Надворешнотрговски промет можат да вршат претпријатија и други правни лица, како и нивните форми на здружување што вршат стопанска дејност, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува основањето на претпријатија, ако ги исполнуваат условите пропишани со овој закон (во натамошниот текст: претпријатија).

Стопански дејности од член 1 став 4 на овој закон можат да вршат претпријатијата и другите правни лица, како и нивните форми на здружување, кои се организирани во согласност со сојузните закони со кои се уредува основањето на претпријатија, организациите на здружен труд кои вршат општествена дејност, банките и организациите за осигурување, ако за вршењето на таа дејност се запишани во соодветен регистар.

Член 4

На надворешнотрговското работење во областа на вооружувањето и воената опрема се применуваат одредбите на овој закон, ако со сојузен закон не е поинаку пропишано.

Член 5

Претпријатието и друго правно лице стекнува право да врши надворешнотрговско работење со денот на уписот на тоа работење во регистарот, ако со овој закон не е поинаку определено.

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

Член 6

За вршење на надворешнотрговски промет претпријатието мора да ги исполнува следните услови:

1) со општиот акт на претпријатието да е утврдено дека претпријатието врши надворешнотрговски промет како единствена дејност или дека покрај други стопански дејности врши и надворешнотрговски промет;

2) со општиот акт на претпријатието да се утврди работите и задачите на надворешнотрговскиот промет односно застапувањето и претставувањето на претпријатието и склучувањето на договори за надворешнотрговски промет, како и границите на тие овластувања.

Претпријатието кое се занимава со извоз на услуги мора да има средства и опрема за вршење на тие услуги, кои ги исполнуваат пропишаните услови.

Член 7

Претпријатието со општ акт ги утврдува условите што мораат да ги исполнуваат лицата за вршење на работи на надворешнотрговски промет.

Под вршење на работи на надворешнотрговски промет, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира склучувањето на договори во надворешнотрговскиот промет и вршењето на другите работи што му претходат на склучувањето на договорот односно на неговото извршување.

Член 8

Претпријатието може да склучува договори и да врши други работи на промет на стоки и услуги само во рамките на дејностите за кои е запишано во судскиот регистар.

Член 9

Барање за упис на надворешнотрговскиот промет во судскиот регистар се поднесува до надлежниот суд.

Претпријатието го запишува во судскиот регистар надворешнотрговскиот промет во рамките на дејноста што ја врши; претпријатието кое се занимава со извоз и увоз на услуги – според видовите што ги врши во надворешнотрговскиот промет, а надворешнотрговското претпријатието – според групите производи односно според гранките на дејностите.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат и на дуќаните, земјоделските стопанства и нивните форми на здружување кои имаат статус на правно лице, а кои работат со средства во сопственост на граѓани.

Член 10

Судот кој го води регистарот е должен примерок од решението за извршениот упис во судскиот регистар односно од решението за промените извршени во тој регистар, во рок од 30 дена од денот на извршениот упис односно на промената во тој регистар, да му достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство кој води единствена евиденција за претпријатијата запишани во судскиот регистар за вршење на надворешнотрговски промет.

Решението за извршениот упис во судскиот регистар, решението за промените во тој регистар и решението за бришење од судскиот регистар на правото за вршење работи на надворешнотрговски промет се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, врз товар на претпријатието чии права се запишуваат односно се бришат од судскиот регистар.

Член 11

Претпријатието може без упис во судскиот регистар во вршење на работи на надворешнотрговскиот промет да им дава услуги на странски лица во Југославија во рамките на дејноста што ја врши во Југославија, а во странство може да дава услуги на монтажа на опремата што ја извезува.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на домашните физички лица кои самостојно вршат стопанска дејност со личен труд односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓани, а кои за вршењето на таа дејност не основале претпријатието, дуќан или земјоделско стопанство со својство на правно лице.

Претпријатието регистрирано за инвестициони работи во странство може без упис во судскиот регистар:

1) да извезува и да купува во странство опрема, репродукционен и друг материјал и прибор што се потребни за инвестиционите работи што ги извезува во странство и стоки наменети за лична потрошувачка на работниците во погоните во странство;

2) да увезува стоки во рамките на одобрената компензациона работа со странство;

3) да изврши работа на посредување во надворешнотрговскиот промет што ќе ја одобри сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ако со тоа се зголеми извозот.

Член 12

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може да им одобри на општествено-политичката заедница или на органот на општествено-политичката заедница да извршат поединечна работа на надворешнотрговски промет за свои потреби, а на општествената организација и на другото правно лице кои не се регистрирани за вршење на надворешнотрговски промет – да извршат поединечна работа на надворешнотрговски промет за свои потреби односно да вршат работи на надворешнотрговски промет во врска со нивната дејност.

III. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 13

Извозот и увозот на стоки се слободни (ЛБ).

Заради заштита на домашното производство и за отварање на планираниот развој односно на развојната политика и на заштитната политика, извозот и увозот на стоки може да се регулира со определување на контингенти (К).

Заради извршување на меѓународни договори, регулирање на извозот и увозот на вооружување и воена опрема, извозот и увозот на историски и уметнички дела и одделни благородни метали, определени стоки можат да се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола (Д).

Увозот на резервни делови за одржување на увезена опрема односно на делови на увезена опрема и за одржување на трајни потрошни блага е слободен.

Член 14

Извозот и увозот на определени стоки можат регионално да се насочуваат со издавање согласности заради усогласување на размената на стоки и услуги со определени земји со кои се склучени меѓународни договори за размена на стоки и услуги односно со региони, заради наплата на побраувањата од странство и спроведување самоограничување во извозот на определени производи чијшто извоз е ограничен со странски увозни бариери.

Член 15

Стоки можат да се увезуваат или привремено да се увезуваат само ако им одговараат на стандардите, атестите и техничките нормативи и на нормите на квалитетот пропишани за пуштање во промет односно за употреба на тие стоки на југословенскиот пазар.

Стоки за кои е задолжителна здравствена, ветеринарска или фитопатолошка контрола или контрола на квалитетот не можат да се увезуваат или привремено да се увезуваат ако не ги исполнуваат пропишаните услови.

Стоките не можат да се увезуваат или привремено да се увезуваат во Југославија ако нивниот пласман е забранет во земјата на потеклото.

По исклучок од одредбата ст. 1 и 2 од овој член, стоки можат привремено да се увезуваат заради облагородување, ако со тоа не се загрозуваат животот и здравјето на луѓето и човековата средина.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на стоките што се увезуваат или привремено се увезуваат во царинските и слободните зони.

За да се спречува загрозувањето на животот и здравјето на луѓето и на човековата средина, Сојузниот извршен совет може да го забрани увозот и транзитот на определени стоки преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или да пропише услови под кои таквите стоки можат да се увезуваат односно да се извезуваат.

Член 16

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, ги распоредува стоките на одделни форми на извоз и увоз и ги определува стоките чиј што извоз и увоз регионално се насочуваат.

Член 17

Дозволи од член 13 став 3 на овој закон и согласности од член 14 и член 74 став 2 на овој закон издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Член 18

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, кој го дава тој предлог по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, до 31 октомври тековната година ги утврдува обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки, регионалната структура на увозот и динамиката на извозот и увозот, за наредната година. При утврдувањето на обемот на контингентите се земаат предвид контингентите утврдени за стоките што се

увезуваат на кредит или што се увезуваат односно се плаќаат подолго од една година.

Контингентите спогодбено ги распоредуваат претпријатијата и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓани во Стопанската комора на Југославија, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на прописите од став 1 на овој член, и тоа: за извозот – производителите, а за увозот потрошувачите и ги утврдуваат динамиката на извозот односно на увозот и другите меѓусебни права и обврски. Во распределбата на контингентите можат да учествуваат и надворешнотрговските претпријатија ако извезуваат односно увезуваат од свое име и за своја сметка стоки за широка потрошувачка или увезуваат стоки за сметка на општествено-политички заедници и на нивните органи и организации.

Ако во рокот од став 2 на овој член контингентите не се распределат, во натамошниот рок од 30 дена, контингентите ќе ги распредели на одделни претпријатија сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство. Против тоа решение може да се води управен спор кој не го задружува неговото извршување.

Стопанската комора на Југославија ги известува учесниците од став 2 на овој член за местото и времето на распределбата на контингентите, најдоцна осум дена пред распределбата и донесува општ акт со кој го уредува начинот на учествувањето на тие субјекти во распределбата на контингентите.

Извештај за извршената распределба на контингентите Стопанската комора на Југославија доставува до банките овластени за работи со странство кои водат евиденција за користењето на контингентите и до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство. Претпријатието ја избира банката кај која ќе се евидентира користењето на контингентите и за тоа ја известува Стопанската комора на Југославија.

При распределбата на контингентите во Стопанската комора на Југославија ќе се обезбедат најмалку 10% за дополнителна распределба, и тоа: за новото производство чии потреби не можеле да се предвидат при распределбата на контингентите, за откуп на саемските експонати изложени на меѓународни саемски приредби што се одржуваат во Југославија и др.

Член 19

Со контингентите се определува обемот на извозот односно на увозот на одделни стоки по количество или по вредност, по правило за период од една година. Ако стоките се извезуваат односно се увезуваат на кредит или се извезуваат односно се увезуваат подолго од една година, контингентот се утврдува за периодот на користењето на кредитот односно за периодот на извозот односно на увозот на односните стоки.

Член 20

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, на одделни субјекти од член 18 став 2 на овој закон да им утврди контингент над утврдениот контингент од член 18 на овој закон, и тоа: за увоз на стоки заради замена на стоките што се уништени со дејство на виша сила или елементарни непогоди; за увоз на стоки врз основа на одобрен кредит од Меѓународната банка за обнова и развој и од други меѓународни финансиски организации и спроведена меѓународна лицитација, за увоз на сировини и репродукционен материјал заради производство за извоз, со преземање обврска за извоз најмалку во износ 50% поголем од вредноста на увозот во рокот предвиден со одобрението и за извоз на стоки ако со тоа не се создаваат растројства во снабдноста на домашниот пазар.

Увозот на авиони и бродови заради замена на увезени авиони и бродови уништени со дејство на виша сила или во сообраќајна несреќа, што се набавуваат по основ на реосигурување, е слободен.

Член 21

Увозот на стоки и услуги за општествено-политичките заедници, нивните органи и организации се врши со

согласност со пропишаните форми на увоз на стоки односно со пропишаните услови за увоз на услуги.

Увоз на безбедносни средства, репродукционен материјал, резервни делови и услуги за потребите на сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно на Институтот за безбедност и извоз на овие стоки се врши врз основа на дозвола што ја издава сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи и на тој увоз не се применуваат одредбите од овој закон за формите на увозот. Сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи ќе го известува Сојузниот извршен совет за извршениот извоз и увоз во тековната година.

Член 22

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, врз основа на податоците на Сојузната управа за царини, го следи остварувањето на платниот биланс на Југославија по формите на извоз и увоз на стоки, а за стоките чиј увоз е слободен – по одделните видови односно групи на стоки.

Член 23

Извозот односно увозот е извршен кога стоките се оцаринети и кога ја преминале царинската линија односно кога услугата е дадена. Како ден на извозот односно на увозот на стоките се смета денот кога е извршено царинињето на стоките.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може да издаде одобрение да се изврши извозно-увозно цариниње на стоките и без преминување на стоките преку царинската линија ако е склучен договор со странско лице и ако се намалуваат трошоците за транспорт на стоките. При извозно-увозното цариниње на овие стоки се применуваат прописите што се однесуваат на извозот и увозот на стоките што ја преминуваат царинската линија.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство пропишува кој ден се смета како ден на извршувањето на услугите.

IV. ПОСЕБНИ ФОРМИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

Член 24

Увозот на стоки што претставуваат влог на странско лице или зголемување на тој влог се врши слободно, во согласност со договорот за основање на претпријатие односно со договорот за вложување во претпријатие.

Член 25

Претпријатието може со странско лице да склучи договор за долгорочна производствена кооперација, со рок на траење од најмалку три години.

Вредноста на извозот врз основа на договорот од став 1 на овој член мора да биде најмалку еднаква на вредноста на увозот извршен врз основа на тој договор.

Член 26

Ако стоките што се извезуваат или што се увезуваат врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација во времето на склучувањето односно на измените и дополненијата на тој договор се распоредени на слободен извоз или увоз, се извезуваат и увезуваат слободно до извршувањето на тој договор.

Ако извозот односно увозот на стоки што се врши по основ на договор за долгорочна производствена кооперација е регулиран со контингент или со дозвола, претпријатието ги извезува односно ги увезува тие стоки врз основа на прибавена согласност од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, кој е должен да одлучи за барањето во рок од 30 дена од денот на поднесувањето барање за издавање согласност. Таа согласност истовремено претставува утврдено право на извоз односно на увоз по тој основ и важи додека важи договорот.

Член 27

Договорот за долгорочна производствена кооперација мора да биде склучен во писмена форма.

Договорот од став 1 на овој член и неговите измени и дополненија му се пријавуваат на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство во рок од 30 дена од денот на неговото потпишување односно на неговата измена и дополнување и станува полноважен со денот на уписот во регистарот.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство е должен да изврши упис на договорот од став 2 на овој член во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за упис. Ако договорот не се запише во регистарот во тој рок, договорот станува полноважен со истекот на тој рок.

Член 28

Претпријатието, врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, може да склучува договори за извоз на стоки и услуги што се наплатуваат со увоз на стоки и услуги во иста вредност (компензациони работи), ако се работи за извоз во земји во кои настапиле платнобилансни тешкотии или ако извозот не може на друг начин да се наплати.

Ако се работи за увоз на опрема заради зголемување на обемот и на техничкото ниво на производството односно на давањето услуги, можат, по исклучок, да се одобруваат работите од став 1 на овој член, под услов увозот на опрема и увозот на опрема под закуп да се плаќа со извоз на стоки произведени со таа опрема односно со извоз на услуги дадени со таа опрема.

Извоз и увоз на стоки во рамките на работата од став 1 на овој член се врши во согласност со пропишаните форми на извоз и увоз.

Сојузниот извршен совет ги пропишува поблиските услови, начинот и роковите под кои можат да се склучуваат работите од ст. 1 и 2.

Член 29

Претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет може да купува стоки во странство заради продажба во странство, како и повторно да ги извезува купените и увезените односно привремено увезените стоки.

Во случај на купување на стоки во странство, увоз на тие стоки и извоз на исто количество стоки од истиот тарифен став на Царинската тарифа, извозот и увозот е слободен.

Плаќање и наплата по работите од став 1 на овој член можат да се одобрат и со увоз на стоки, под условите од член 28 на овој закон, или со откуп на југословенскиот долг врз основа на одобрение дадено во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со странство.

Работите од став 1 на овој член ги одобрува сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, а финансиските трансакции во врска со тие работи – сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите.

Надлежниот сојузен орган на управата ги одобрува работите од овој член ако тие работи се во согласност со склучените трговски меѓународни договори или ако со нив не се нарушува редовниот извоз на југословенски стоки или ако се обезбедува вработување на слободни југословенски производствени капацитети или извршување на обврските преземени со меѓународни договори, како и ако се обезбедува зголемување на приливот на девизи што се предмет на купопродажба на единствениот девизен пазар, намалување на втасано а ненаплатено побарување на Југославија со определени земји и урамнотежување на размената со земјите со кои се склучени спогодби за урамнотежена размена на стоки и услуги.

Сојузниот извршен совет пропишува во кои случаи можат да се купуваат стоки во странство заради продажба во странство односно увезени или привремено увезени стоки повторно да се извезуваат, како и поблиските услови и начинот на одобрување на работите од став 1 на овој член и начинот на пријавување, евиденција и контрола на тие работи.

Член 30

Малограничен промет се врши во пограничното и соседното прекуморско подрачје, во согласност со овој закон, со сключените меѓудржавни договори и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Под погранично подрачје и соседно прекуморско подрачје, во смисла на овој закон, се подразбира подрачјето определено со меѓудржавен договор.

Ако со меѓудржавен договор не е определено подрачјето од став 2 на овој член, тоа подрачје на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го определува Сојузниот извршен совет.

Работи на извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот промет може да врши претпријатието кое е запишано во судскиот регистар за тој вид работи, ако со меѓудржавен договор не е поинаку определено.

Извоз и увоз на стоки во рамките на малограничниот промет се врши во согласност со пропишаните форми на извоз и увоз.

Член 31

Извоз и увоз на стоки по меѓународни саемски компензациони работи може да врши претпријатието кое е запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет, во рамките на вкупната вредност на извозот и увозот што за одделни саеми секоја година ги утврдува Сојузниот извршен совет, а Стопанската комора на Југославија во рамките на тој износ ги утврдува листите на стоките за извоз и увоз.

Извозот и увозот на стоки по меѓународни саемски компензациони работи се врши во согласност со пропишаните форми на извоз и увоз.

V. УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Член 32

Услуги во надворешнотрговскиот промет може да врши претпријатието што е запишано во судскиот регистар за вршење на тие услуги во надворешнотрговскиот промет, ако со овој закон не е поинаку определено.

Под услуги во надворешнотрговскиот промет се подразбираат особено: изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, поморско-технички услуги на море и подморје и други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, лочки и аеродомски услуги, агенциски услуги во транспортот и сл.), угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, поштенско-телефонско-телеграфски и други телекомуникациони услуги, услуги на контрола на квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на стоки, услуги на испраќавање и давање и користење на информации и знаење во стопанството, науката, услуги на атестирање, услуги на факторинг, финансиски инженеринг и други услуги.

1. Изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Југославија

Член 33

Под изведување на инвестициони работи во странство се подразбираат:

1) изработка на експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни главни и детални проекти и инвестиционо-техничка документација, лиценциски елаборати (тендерска документација) и друга инвестициона документација за објекти и работи;

2) изведување на геодетски, геолошки и други истражни работи, мелиорациони работи и работи на облагородување на земјиште, приведување на земјиште кон култура и комунално уредување на земјиште;

3) изведување на градежни, градежно-занаетчиски, рударски, хидротехнички и други слични работи и работи на внатрешно уредување и декорација;

4) изведување на инсталациони, монтажни и демонтажни работи и работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки;

5) пуштање во погон на постројки и опрема на изградени објекти, раководење со работи, техничко управување со погон или со производство и одржување на изградени постројки, објекти и погони;

6) изградба на комплетни објекти и испорака на опрема, делови и материјали и натеколошки линии и други компоненти;

7) организација на изградбата на комплетни објекти (инженеринг), изведувачки инженеринг и советодавен (консалтинг) инженеринг;

8) стручно-технички надзор над изведувањето на инвестициони работи во странство и над изградбата на инвестициони објекти;

9) давање стручна помош односно консултантски услуги во текот на изградбата и во работите на изградените објекти;

10) одржување и ремонт на изградени објекти и испитување на опрема;

11) обука на работници, пренос на знаења и искуства и организирање на производство во изградени објекти;

12) други работи на изведување на инвестициони работи во странство.

Член 34

Договор за изведување на инвестициони работи во странство може со странско лице да склучи претпријатието кое е запишано во судскиот регистар за изведување на инвестициони работи во странство.

Договор за изведување на инвестициони работи во странство можат да склучат и повеќе претпријатија кои за изведувањето на тие работи можат да ангажираат домашни и странски кооперанти, а кооперантите – подизведувачи

Член 35

Договорот за изведување на инвестициони работи, покрај суштествените елементи, мора да содржи и одредби за обезбедување на наплатата.

Ако инвестиционите работи со странство се договорат со наплата во стоки, носителот на зделката е должен да склучи договор со претпријатието што ќе ги увезе стоките со кои се наплатуваат тие работи односно, што тие стоки ќе ги извезе во рамките на работата на посредување, освен ако самиот носител на зделката ги увезува тие стоки односно врши работи на посредување.

Член 36

Претпријатието кое извезува опрема односно изведува инвестициони работи во странство може без увоз во Југославија да купува во странство опрема за изведувањето на тие работи, дел од опремата и материјалот што се вградуваат во опремата која се извезува односно објектот што се гради во странство.

Претпријатието кое изведува инвестициони работи во странство може да увезува дел од опремата и материјалот заради вградување во опремата што во склопот на изведувањето на инвестиционите работи ја извезува во странство.

На купувањето на опрема, дел од опремата и материјалот од ст. 1 и 2 на овој член не се применуваат прописите што се однесуваат на увозот на таа опрема и материјал во Југославија.

Член 37

Претпријатието кое изведува инвестициони работи во странство може, по завршувањето на работите односно по престанокот на употребата, слободно да ги увезе во Југославија основните средства и резервните делови за тие средства, што ги набавило и користело за извршување на работите од договорот за изведување на инвестициони работи во странство.

На неамортизираниот дел од вредноста на средствата и резервните делови од став 1 на овој член се плаќа царина и увозни давачки во согласност со царинските прописи.

Претпријатието е должно при увозот на средствата и резервните делови од став 1 на овој член, покрај доказот за набавката, да поднесе и изјава од раководниот орган дека тие средства се користени во странство за изведување на инвестициони работи.

Ако претпријатието ги задржи односно ги отпиште во странство основните средства што ги користи за изведување на инвестициони работи во странство, должно е, со конечната пресметка на работите, за тоа да достави одлука на работодадниот орган до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

Член 38

Изведувањето на инвестициони работи односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект во Југославија (во натамошниот текст: инвестициони работи во Југославија) може да му се отстапи на странски изведувач, врз основа на претходно одржано јавно наддавање или извршено собирање на понуди од определен најмал број понудувачи, во согласност со прописите со кои се уредува јавното наддавање и собирањето на понуди.

Член 39

Условите за отстапување изведувањето на инвестициони работи во Југославија на странски изведувач ги утврдува претпријатието инвеститор, а особено:

- 1) обврската на странскиот изведувач кон понудата да поднесе гаранција од банката за надомест на штетата што инвеститорот би можел да ја претрпи поради неуредното исполнување на договорот од страна на изведувачот;
- 2) обврската за полагање на кауција како услов за учество на јавниот конкурс и формата на кауцијата;
- 3) примената на југословенските стандарди, техничките нормативи односно нормите на квалитетот односно примената на меѓународните стандарди, техничките нормативи односно нормите на квалитетот или стандардите на странски држави, ако за определен производ, производство, услуга односно работи не се донесени прописи за југословенските стандарди, технички нормативи односно норми на квалитетот за што се прибавува потврда од сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата, која е должна да ја издаде таа потврда во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 40

Договорот за изведување на инвестициони работи во странство односно договорот за изведување на инвестициони работи во Југославија се запишува во посебен регистар што го води сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

Договорите од став 1 на овој член нема да се запишат во регистарот ако не се во согласност со одредбите на овој закон и на другите сојузни прописи и ако се противни на интересите на безбедноста или на одбраната на земјата. Ако сојузниот орган на управата одбие да го запише договорот во регистарот, должен е за тоа да донесе решение во рок од 15 дена од денот на доставувањето на договорот и документацијата што се прилага кон тој договор заради упис во регистарот. Против тоа решение не може да се изјави жалба, но може да се поведе управен спор.

2. Други услуги во надворешнотрговскиот промет

Член 41

Претпријатието запишано во судскиот регистар за работи на меѓународната шпедиција може да организира однесување и донесување на стоки во меѓународниот сообраќај од свое име и по налог и за сметка на комитент и да склучува договори за превоз, натовар, истовар, претовар, сортирање, пакување, складирање и осигурување на стоки, да организира превоз со различни видови превозни средства, да застапува и да врши работи во врска со царинењето на стоки, осигурување на повластици и рефакции од возарот, да испоставува и да прибавува транспортни и други документи и да врши други работи врзани за шпедитерските услуги во надворешнотрговскиот промет.

Член 42

Претпријатието запишано во судскиот регистар за меѓународен транспорт на стоки и патници може да врши превоз на стоки и патници во меѓународниот железнички, друмски, поморски, воздушен, речен и езерски сообраќај, да договара и да врши сервисирање и поправка на транспортни средства и делови.

Член 43

Претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на поморско-технички и истражувачки услуги на море и подморје може да договара и да врши вадење на потонати предмети и нивно довозување на крајбрежното одредиште, истражување и вадење на нафта и минерални блага од дното на морето, да договара и организира поставување на платформи за експлоатација на нафта и минерални блага од поморјето, како и да договара и да врши снабдување на тие платформи со резервни делови, храна за екипажот и со други потреби.

Член 44

Претпријатието запишано во судскиот регистар за меѓународни сообраќајно-агенциски работи може да застапува и да посредува во превозот на стоки и патници во меѓународниот сообраќај и да врши други работи во врска со тој превоз.

Под работи од став 1 на овој член се сметаат особено: обезбедувањето место во превозното средство за стоките на комитентот, обезбедувањето потребните количества стоки за превозното средство на комитентот, обезбедувањето средства за превоз на стоки и патници, продажбата на возни исправи и другите работи во врска со застапувањето и посредувањето во меѓународниот сообраќај.

Претпријатието кое врши меѓународни сообраќајно-агенциски работи склучува договор за меѓународни сообраќајно-агенциски работи од името и за сметка на комитентот или само посредува при склучувањето на тие договори.

Член 45

Претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на туристички работи со странство може да дава услуги на странски лица, а особено: угостителски услуги (сместување, исхрана и др.), туристичко-агенциски услуги, да организира туристички патувања и излети во Југославија и во странство, да организира посети на културни, стопански, спортски или други приредби, да организира спортски лов и риболов, да изнајмува моторни возила и пловила, да прифаќа, чува и одржува странски пловила, да дава услуги на игри на среќа, како и услуги на туристички патувања и излети во странство на домашни лица.

Под услуги од став 1 на овој член се подразбираат и услугите на конгресниот и здравствено-рекреативниот туризам, како и сообраќајните услуги во меѓународниот туристички промет.

Член 46

Претпријатието запишано во судскиот регистар за снабдување на превозните средства може да ги снабдува странските превозни средства и домашните превозни средства што сообраќаат на странски релации со гориво, мазиво, резервни делови, индустриски и други стоки, како и да ги снабдува нивните екипажи и патниците со индустриски и други стоки.

Претпријатието запишано во судскиот регистар за давање на лучки услуги може да дава услуги на прифаќање и испраќање на бродови и патници, чување на бродови и товар, претовар и складирање на стоки, снабдување на странски транспортни средства, изнајмување на транспортни средства и опрема и други услуги.

Услугите на складирање на стоки можат да се даваат во железнички станици и во други места на меѓународниот јавен сообраќај, како и во други јавни складови.

Под услуги на складирање на стоките се подразбираат прифаќањето, чувањето и сортирањето на стоките, издавањето на складишници и другите работи во врска со стоките по налог од странското лице, како што се: натовар, истовар, вршење на царински формалности, осигурување на стоките и сл.

Претпријатието запишано во судскиот регистар за давање на аеродромски услуги може да прифаќа, испраќа странски стоки и патници во воздушниот сообраќај, да дава услуги при слетувањето, полетувањето и прелетувањето на странски воздухоплови, да ги прифати, снабдува, испраќа тие воздухоплови и др.

Член 47

Претпријатието запишано во судскиот регистар за организирање на меѓународни саеми може да приредува

саеми, изложби и други форми на прикажување на стопански и други дејности во земјата и странство и да дава други услуги во областа на организирањето на меѓународни саеми.

Претпријатието што не е запишано во судскиот регистар за организирање на меѓународни саеми во земјата и странство може да учествува на меѓународни изложби, саеми, а може да излага сопствени производи само или во соработка со други претпријатија во странство.

Член 48

Претпријатието запишано во судскиот регистар за работи на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет дава особено услуги на контрола на квалитетот, квантитетот и на другите својства на стоките врз основа на договор склучен помеѓу претпријатието за вршење на таа контрола и комитентот – корисникот на услугата, првенствено заради утврдување дека квалитетот, квантитетот и другите својства на стоките ги исполнуваат условите од договорот склучен помеѓу купувачот и продавачот на стоките.

Со договорот за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките, склучен помеѓу купувачот на стоките и претпријатието што врши контрола по налог од купувачот, може да се предвиди квалитетно и квантитативно преземање на стоките за сметка на купувачот, како и гаранции од страна на претпријатието што врши контрола на квалитетот, квантитетот и на другите својства на стоките.

Претпријатието кое врши контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет може да ги врши и пропишаните или вообичаените дејности во врска со таа контрола, како што се: контрола на пакувањето и испраќањето на стоките, контрола на натоварот, истоварот, претоварот, транспортот и на реденењето на стоките во транспортното средство, контрола на складишниот простор, контрола на транспортните средства, вршење на експертизи и сл.

Претпријатието што врши контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет е должно за извршената контрола односно за извршените други работи од ст. 2 и 3 на овој член да му издаде на комитентот соодветна исправа во писмена форма и е одговорно за точноста на исправата и на податоците содржани во неа.

Член 49

Под услуги на истражување, во смисла на овој закон, се подразбираат услугите на научноистражувачката и на истражувачко-развојната работа на странски лица низ проектите што како краен резултат имаат ново знаење односно нов производ и нова технологија и вршењето на тие услуги во рамките на давањето на техничка помош и обука на научниот кадар.

Под услуги на атестирање, во смисла на овој закон, се подразбира издавањето атест на странски лица за сообразноста на производот со определени стандарди и прописи.

Член 50

Претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет може со странско лице да склучи договор за застапување, договор за продажба на странски стоки од консигнационен склад и договор за вршење на сервисни услуги за одржување на увезена опрема и трајни блага за лична потрошувачка.

Договорите од став 1 на овој член мораат да бидат склучени во писмена форма и да се евидентираат во сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, ако се исполнети условите од овој закон и од прописите донесени врз основа на овластувањата од овој закон.

Под сервисни услуги, во смисла на овој закон, се подразбира особено давањето услуги на поправки, замена на делови и увезена опрема и на трајни блага во гарантниот рок и надвор од гарантниот рок, како и давањето на технички и други услуги.

Договорите за застапување се склучуваат за застапување на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет кое склучило договор за продажба на стоки од консигнационен склад е должно да обезбеди сервис, потрошен материјал и прибор, резервни делови за опремата и трајните потрошни стоки што ги продава од консигнациониот склад. Претпријатието може давањето на определени сервисни услуги да му го довери на друго претпријатие односно на работни луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓани.

Претпријатието што се занимава со давање на услуги во надворешнотрговскиот промет може без упис во судскиот регистар за застапување на странски лица да застапува странски лица за истите видови услужни дејности што ги врши во надворешнотрговскиот промет.

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, донесува пропис со кој поблиску се уредуваат работите на застапување на странски лица во Југославија.

Член 51

Претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет може, покрај продажбата на стоки од консигнациони складови на странски стоки, да продава странски стоки и стоки од домашно производство и од слободните царински продавници. Стоките од слободните царински продавници можат да се продаваат на странски и на домашни физички лица.

Стоките од слободните царински продавници може да ги продава претпријатие запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет кое со странско лице има склучено договор за продажба на стоки во слободна царинска продавница и претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет кое со претпријатието што има генерално застапништво на странско лице во Југославија склучило договор за продажба на стоки во слободните царински продавници ако стоките се предмет на генералното застапување.

Врз сместувањето на стоките во слободните царински продавници се применуваат прописите за привремен увоз на стоки.

Сојузниот извршен совет може да пропише кои стоки не можат да се продаваат од слободна царинска продавница.

Член 52

Претпријатието може, заради вршење на стопански дејности во слободна и во царинска зона, слободно да увезува и извезува стоки и услуги во зоната и да ги снабдува превозните средства во меѓународниот сообраќај.

Стоките од слободна и од царинска зона, заради нивно облагородување, може привремено да ги увезува слободно, со посебен царински надзор до враќањето на облагородените стоки во зоната, односно до нивниот извоз.

На увозот на стоки од слободна и царинска зона во Југославија односно на извозот од Југославија во слободна и царинска зона се применуваат одредбите на чл. 13 и 14 од овој закон.

На привремениот извоз од Југославија во слободна и царинска зона и привремениот увоз од слободна и царинска зона во Југославија се применуваат одредбите на чл. 56 и 57 од овој закон.

3. Услови за увоз на услуги, странски претставништва и продажба на странски експонати

Член 53

Сојузниот извршен совет може да ги пропише условите за увоз на стопански услуги и условите под кои странски лица можат да вршат услужни дејности во Југославија. Со прописи може, по исклучок, да се ограничи користењето на определени услуги на странски лица заради безбедноста на Југославија, заштитата на животот и здравјето на луѓето и човековата средина како и заради заштита на определени стопански и општествени дејности чиј развој е посебно значаен за Југославија.

Странските лица кои даваат услуги во Југославија се должни да се придржуваат кон југословенските прописи, меѓународните конвенции и професионалните кодекси.

Член 54

Странско лице може да отвори претставништво во Југославија во областа на производството, на прометот на стоки и на определени стопански услуги, банкарството и осигурувањето.

Претставништвото од став 1 на овој член може да презема претходни и подготвителни дејствија во врска со склучувањето на договорот, но не може да склучува договор за надворешнотрговски промет.

Сојузниот извршен совет ги пропишува поблиските услови за отворање и работа на претставништвата на странски лица во Југославија.

Член 55

Странските излагачи можат на меѓународни саеми во Југославија да продаваат свои експонати за динари до вредноста што е потребна за плаќање на трошоците на излагањето на саем, на царината и на другите увозни давачки.

Сојузниот извршен совет ги пропишува видовите на трошоци што можат да се плаќаат во согласност со став 1 на овој член, како и начинот и контролата на продажба на предметите од тој став.

VI. ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 56

Заради давање на услуги на странски лица и користење на услуги од странски лица, како и во други случаи кога стоки се извезуваат односно увезуваат со обврска за враќање во определен рок, во иста или променета состојба, стоките можат привремено да се извезуваат односно привремено да се увезуваат.

Царинарницата го одобрува привремениот увоз и извоз на стоките од став 1 на овој член на начинот, по постапката и под условите пропишани со сојузен закон и со прописите донесени врз основа на тој закон.

Привремено извезените стоки мораат да се вратат во Југославија или дефинитивно да се извезат, а привремено увезените стоки мораат да се вратат во странство или дефинитивно да се увезат и да се оцаринат според прописите со кои се уредува извозот, увозот, царинењето на тие стоки, како и роковите на привремениот извоз и увоз.

Член 57

Претпријатието може привремено да извезува односно да увезува под закуп опрема заради користење во производството и заради давање услуги.

Договорот за закуп задолжително го содржи рокот на траењето на закупот, а може да се предвиди по истекот на договорениот рок закупецот да ја задржи привремено извезената односно увезената опрема - лизинг.

Со договорот за закуп - лизинг се пренесува правото на користење на опремата увезена под закуп со плаќање на надомест (закупнина), а може да се предвиди и обврска за закупецот (давател на опремата во лизинг) да му обезбеди на закупецот непречено користење, одржување и техничко-технолошко унапредување на опремата увезена во закуп. Со договорот може да се предвиди и замена на увезената опрема под закуп со нова техничко-технолошки посовршена опрема за време на траењето на рокот на закупот.

Царинарницата го одобрува привремениот извоз односно увоз односно увозот на опрема под закуп под условите пропишани со сојузен закон и со прописите донесени врз основа на тој закон. Ако извозот односно увозот е регулиран со контингент односно со дозвола, царинарницата го одобрува тој извоз односно увоз ако претпријатието располага со контингент односно со дозвола. Ако за тој увоз не е прибавен контингент односно дозвола, привремен увоз царинарницата може да одобрува врз основа на прибавена согласност од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство кој е должен да одлучи за барањето во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за издавање на согласност.

Согласноста од став 4 на овој член се издава ако со тој извоз односно увоз се унапредува производството или давањето на услуги или се зголемува извозот.

Член 58

На стоките што привремено се извезуваат односно се увезуваат не се применуваат одредбите на чл. 13, 14, 16, 18, 63 и 64 од овој закон.

Привремено извезените односно увезените стоки можат да се употребат само за намените за кои привремено се извезени односно увезени.

Член 59

Претпријатието може да врши работи на облагородување на стоките (преработка, доработка и обработка) на странско лице или на претпријатие запишано во судскиот регистар за работи на посредување во надворешнотрговскиот промет односно може да му даде на облагородување стоки на странско лице. Тие работи можат да се вршат во повеќе фази и можат да ги вршат повеќе претпријатија односно странски лица.

Претпријатието може услугите на облагородување да ги плати односно да ги наплати во стоки што се дадени на облагородување односно што се облагородени врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство. На извозот и увозот на стоките со кои се плаќа односно се наплатува услугата на облагородување се применуваат прописите со кои се уредува извозот односно увозот на тие стоки.

Член 60

Претпријатието може со странско лице, сообразно со одредбите од законот со кој се уредуваат странските вложувања, да склучува договор за давање под закуп стопански објект. Со тој договор може да се предвиди претпријатието да дава и услуги на организирање на производството.

Член 61

Сојузниот извршен совет ги определува видот и намената на привремениот извоз и увоз, роковите за привремен извоз и увоз по намени, а може да определи кои стоки не можат привремено да се увезуваат.

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

Член 62

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, по прибавено мислење од Сопанската комора на Југославија, донесува акт со кој се уредува правото на влегување во деловни односи со определени лица во странство што се занимаваат со надворешнотрговски работи.

Член 63

Претпријатието може да увезува стоки врз основа на непосредна спогодба, врз основа на претходно одржано јавно наддавање или врз основа на претходно извршено собирање на понуди од определен најмал број понудувачи.

Под увоз врз основа на претходно одржано јавно наддавање се подразбира и купувањето на стоки на стоконите берзи.

Сојузниот извршен совет ги определува стоките и вредноста односно количеството на стоките што задолжително се увезуваат врз основна на претходно одржано јавно наддавање или врз основа на извршено собирање на понуди од определен најмал број понудувачи и ја пропишува постапката за јавно наддавање и собирање на пунуди за извоз и увоз на стоки. Со тој пропис може да се пропише определени стоки да ги увезе сојузната организација за стоконни резерви и да се утврдат условите под кои може да се изврши тој увоз.

Член 64

На јавното наддавање мора да им се овозможи учество да домашните производители на стоките за кои по-

стои намера да се набават во странство, а ако се собираат понуди, на домашните производители мора да им се овозможи да поднесат свои понуди.

Ако домашните и странските понудувачи понудат еднакви услови, предност имаат домашните понудувачи.

Ако странските понудувачи понудат поповолни услови од домашните понудувачи, предност има понудата на оној странски понудувач кој во поголема мера ги ангажира домашните производители за производство на стоките што ги испорачува и кој во поголема мера го кредитира домашниот производител во односното производство или купува во поголема вредност производи од домашни производители.

Член 65

Ако со договорот со странско лице или со меѓународен договор е предвидено дека стоките што се извезуваат или увезуваат треба да ги придружуваат определени уверенија односно определени заверени исправи, тие уверенија односно тие исправи ги издава односно ги заверува Стопанската комора на Југославија односно стопанската комора на републиката односно стопанската комора на автономната покраина, на начин што ќе го утврдат во Стопанската комора на Југославија, ако за тоа со прописите не е определен орган на управата или друга организација.

Ако прописите на земјата во која ќе се употреби уверението односно другата исправа од став 1 на овој член предвидуваат заверување на тие уверенија односно исправи од страна на државните органи, таа заверка ја врши сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Сојузниот извршен совет го пропишува начинот на издавање на уверенијата и на заверување на исправите што ги придружуваат стоките при извозот или увозот, што се смета како стока од југословенско потекло и пропишува во кои случаи е потребно да се прибави уверение за потеклото на стоките што се извезуваат или увезуваат. Со тој пропис може да се предвиди одделни уверенија да ги издава царинскиот орган.

Со прописот од став 3 на овој член може да се предвиди кои стоки произведени во слободна и царинска зона се сметаат како стоки од југословенско потекло и во кои случаи е потребно да се прибави уверение за потеклото на тие стоки.

Член 66

Претпријатието може во рамките на склучените договори за извоз и увоз да извезува и увезува стоки заради замена за порано испорачаните стоки за кои комисијата е утврдено дека се неисправни или дека не им одговараат на договорените услови до рокот предвиден со договорот за отстранување на недостатоците и да извезува и увезува стоки како надомест за долгорочната деловна соработка кога тоа е предвидено со договорот.

Извоз и увоз на стоките од став 1 на овој член се врши слободно.

Член 67

Претпријатието може, во врска со вршењето на својата стопанска дејност, да извезува стоки и услуги без наплата на противвредност и да увезува стоки и услуги без плаќање на противвредност ако е тоа потребно за испитување на квалитетот на стоките што се извезуваат односно увезуваат, ако тоа претставува вишок по работите на извозот и увозот на стоки, ако тие стоки служат за реклама во извозот односно во увозот или ако се работи за мостра, проект и друга техничка документација што ги придружуваат извезените односно увезените стоки или што служат за учество на меѓународни јавни наднавања, ако опремува свои претставништва во странство, ако испраќа или прима стоки за хуманитарни, научно-просветни, културни, здравствени и социјални цели, ако испраќа или прима стоки како помош за отстранување на последици од елементарни непогоди и други форми на виша сила, ако дава или прима услуги на поправки, монтажа на стоките што ги придружуваат стоките во извоз односно како и во случаите кога постои реципроцитет со односната земја или ако е тоа предвидено со меѓународни договори.

Претпријатието запишано во судскиот регистар за застапување на странски лица може да прима алати, мер-

ни инструменти и уреди, сервисни возила и опрема, што му ги испраќа странското лице со кое склучило договор за застапување, држење на консигнационен склад и вршење на сервисни услуги, заради давање услуги во рамките на склучениот договор.

Општествено-политичките зедници и нивните органи и организации, општествено-политичките и другите општествени организации и други правни лица можат да испраќаат и примаат стоки и да примаат и даваат услуги за хуманитарни, научно-просветни, културни, здравствени, социјални, спортски, верски и други некомерцијални цели.

Претставништвата на странски лица и други странски организации во Југославија можат да увезуваат основни средства и потрошни стоки што се неопходни за нивната работа.

Извоз и увоз односно примање и испраќање на стоките и примање и давање на услугите од ст. 1 до 4 на овој член се врши слободно. За извозот на стоки без наплата на противвредноста, претпријатието поднесува одлука од работоводниот орган.

На надлежната царинарница, покрај царинската декларација, ѝ се поднесува доказ за извозот без наплата односно за увозот без плаќање на противвредноста.

VIII. ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ И ЗНАЕЊЕ И ИСКУСТВО (KNOW-HOW)

Член 68

Претпријатието може да прибавува од странско лице односно да му отстапува на странско лице право на индустриска сопственост и знаење и искуство (know-how).

Член 69

Под право на индустриска сопственост, во смисла на овој закон, се подразбира патент, модел за искористување, индустриска мостра или модел, фабрички или трговски жиг, услужен жиг, трговско име и ознака или име на потеклото.

Под знаење и искуство (know-how), во смисла на овој закон, се подразбира збир на современи технички и технолошки знаења и искуства и вештини што можат да се применат во индустриското и во друго производство.

Член 70

Прибавувањето и отстапувањето право на индустриска сопственост и знаење и искуство (know-how) помеѓу претпријатија и странски лица се врши врз основа на договор, кој се склучува во писмена форма.

Договорот од став 1 на овој член и неговите измени и дополненија се пријавуваат до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство во рок од 30 дена од денот на неговото потпишување односно неговите измени и дополненија и станува полноважен со денот на уписот во регистарот.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ја цени усогласеноста на договорот од став 1 на овој член со овој закон и ако утврди дека договорот не е во согласност со овој закон или ако е спротивен на интересите на одбраната и безбедноста на земјата, ќе донесе решение со кое пријавата на таквиот договор односно неговите измени и дополненија се одбиваат.

Со договорот од став 1 на овој член можат да се прибавуваат сите права на индустриска сопственост или дел од тие права (право на користење).

Член 71

Со договорот за прибавување патент и знаење и искуство (know-how) мора да се предвиди:

1) гаранција од давателот на патентот и на знаењето и искуството (know-how) дека со примената на патентот односно на знаењето и искуството (know-how) ќе се произведат стоки со договорен квалитет, како и обврски дека за време на важењето на договорот на примателот му се ставаат на располагање подобрувањата на патентот и на знаењето и искуството (know-how);

2) гаранција од давателот на патентот и на знаењето и искуството (know-how) дека нивното користење не вли-

јае штетно врз животот и здравјето на луѓето односно врз предметите и човековата средина;

3) дека со пуштањето во промет на производите произведени по прибавен патент и знаење и искуство (know-how) не се повредуваат правата на трети лица;

4) обврска за странското лице дека на претпријатието и на трето лице ќе им ја надомести штетата настаната поради повредување на правото на трето лице.

Со договорот за прибавување на модел или мостра или жиг мора да се предвиди дека со пуштањето во промет на производите произведени по прибавен модел или мостра и означен жиг не се повредуваат правата на трети лица.

Член 72

Со договорот за прибавување на патент и на знаење и искуство (know-how) неможе да се предвиди:

1) ограничување за претпријатието да го применува, унапредува, дополнува и понатаму развива прибавениот патент и знаење и искуство (know-how) и од свое име да ги заштитува иновациите до кои дошло со сопствено истражување;

2) ограничување за претпријатието самостојно да одлучува за набавката или за користењето на сировини, репродукционен материјал, резервни делови и опрема;

3) забрана или ограничување за претпријатието да извезува производи и услуги во определени земји, освен во земјите во кои давателот на патентот и на знаењето и искуството (know-how) има или дал исклучиво право на производство односно на вршење услуги за истите производи и услуги;

4) забрана патентот и знаењето и искуството (know-how) да се користи и по престанување на договорот односно обврска за претпријатието да плаќа надомест за користење на патентот и на знаењето и искуството (know-how) по престанувањето на договорот.

Член 73

Пред одлучувањето за барањето за упис во регистарот на договорите од член 70 на овој закон, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство прибавува:

1) мислење од сојузната организација за стандардизација дека стандардите на производите што ќе се произведуваат по прибавено право на патент и на знаење и искуство (know-how) не се во спротивност со југословенските стандарди, со унификацијата и типизацијата, освен ако производите се наменети за извоз;

2) потврда од сојузната организација за патенти за тоа дали и на кој начин односното право е заштитено;

3) решение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на трудот, здравството и социјалната политика за пуштањето во промет на лекови и решение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството за средствата за заштита на растенијата, ако е договорено производство на тие производи.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство е должен за поднесеното барање да донесе решение најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање. Против тоа решение не може да се изјави жалба, но може да се поведе управен спор.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство не донесе решение во рокот од тој став, се смета дека договорот од член 70 на овој закон е полноважен.

IX. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ

Член 74

Ако настанат растројства во надворешнотрговската размена и во платниот биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет може да преземе мерки со кои додатно ќе се поттикнуваат извозот и девизниот прилив, и тоа:

1) додатно приспособување на курсот на динарот;

2) додатни мерки од член 76 на овој закон.

Заради отстранување на растројствата во надворешнотрговската размена и во платниот биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет може да преземе привремени мерки за отстранување на тие растројства, и тоа: 1) да ги определи стоките чиј увоз условно е слободен (ЛБО), да

определи да можат определени услуги да се увезуваат во рамките на утврдениот обем на плаќањата или да определи плаќањето на услугите во странство да се врши во зависност од остварениот девизен прилив; 2) да ја воведат согласност од член 14 на овој закон; 3) да пропише услови под кои физички лица можат да вршат увоз односно да го ограничат увозот од страна на физички лица или да воведат посебна такса на увозот на предмети од страна на физички лица, во согласност со сојузниот закон.

Под растројства, во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, се подразбираат остварувањето на извоз и девизен прилив значително под планираното во платниот биланс на Југославија за период подолг од 90 дена непрекинато и падот на девизните резерви на Југославија под двоиполмесечната вредност на увозот од конвертибилното валутно подрачје.

Мерките од став 2 на овој член мораат да бидат временски ограничени и можат да траат до шест месеци. Ако растројствата поради кои се пропишани мерки не се отстранат во тој рок, Сојузниот извршен совет му предлага на Собранието на СФРЈ мерки за отстранување на тие растројства, со тоа што мерките на сојузниот извршен совет можат да се применуваат до одлуката на Собранието на СФРЈ за предложените мерки.

При пропишувањето на мерките од став 2 на овој член со кои се намалува обемот на увозот, ќе се обезбеди претпријатијата што остваруваат поголем извоз од увозот да го задржат оној обем на увозот што им одговара на нивните потреби на производството за извоз.

Член 75

Ако поради непредвидени околности во краток временски период значително се зголеми увозот или извозот на определени стоки или тие се вршат под такви услови што доведуваат до растројства на домашниот пазар односно ја загрозуваат снабденоста на домашниот пазар и нанесуваат или се закануваат да нанесат значителна штета на производството или на прометот на тие стоки во Југославија, Сојузниот извршен совет може привремено да преземе мерки за отстранување на настанатите растројства и штета. Овие мерки ќе се применуваат додека траат растројствата односно додека не се отстрани штетата.

Предлог за донесување на мерките од став 1 на овој член можат да поднесат Стопанската комора на Југославија, сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата и сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство и заинтересираните претпријатија, при што даваат податоци за правата штета што настанала или што може да настане ако мерките не се донесат и за причинско-последичната врска помеѓу увозот или извозот под определени околности и штетата.

Пред заведувањето на мерките од став 1 на овој член, за нив ќе бидат известени страните договорнички на GATT, со тоа што на страната заинтересирана за стоките поради чиј увоз односно извоз се преземаат мерки ќе ѝ се даде можност за консултации. Во исклучителни случаи, кога секое одлагање на примената на мерките би довело до тешко отстранлива штета, консултациите ќе се извршат во најкраток рок по нивното воведување.

Сојузниот извршен совет донесува и мерки за заштита сообразно со соодветните мултилатерални спогодби.

Сојузниот извршен совет може да пропише антидампиншка давачка ако во соодветна спроведена постапка е утврдено дека постои значителна штета или опасност од настанување на штета за домашните производители.

Се смета дека постои дампинг кога некои стоки се увезуваат по цена која е пониска од нивната нормална вредност, при што предизвикуваат или се закануваат да предизвикаат сериозна штета за стопанството на Југославија или ако таквиот увоз би го забавил развојот на определена гранка на стопанството.

Ако се утврди дека има услови за воведување на антидампиншка давачка, таа не може да биде поголема од маржата на дампингот и останува во сила за времето и во височината потребни да се неутрализира дампингот кој предизвикува штета.

Предлог за донесување на антидампиншки давачки можат да поднесат заинтересираните претпријатија, преку Стопанската комора на Југославија, во кој мораат да бидат дадени докази за постоењето на дампинг, штетните

последници и причинските врски помеѓу увозот што е предмет на дамплингот и настанатата и можна штета.

Заради неутрализирање на дејството на субвенциите или премиието што директно или индиректно се одобруваат во земјата на потеклото или во земјата на извозот на определени стоки што се увезуваат во Југославија, Сојузниот извршен совет може да пропише компензаторна царина до износот на субвенцијата или премијата.

Примената на мерките од овој член се врши по постапка пропишана со сојузен закон и со прописите донесени врз основа на тој закон.

X. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Член 76

Извозот на стоки и услуги и остварувањето на девизен прилив, давањето на услуги на домашни и странски лица во меѓународниот сообраќај и враќањето на возарната платена на странска релација при извозот и увозот на стоки од определени земји, се поттикнуваат со политиката на реален курс на динарот, со развојната политика, со системот и механизмот за враќање на даночните, царинските и другите давачки, со кредитно-монетарната политика и со други мерки на економската политика.

Со мерките од став 1 на овој член додатно ќе се поттикнува извозот на производи од областа на земјоделството и прехранбената индустрија, во согласност со извршувањето на програмите за извоз што ги донесуваат производителите и извозниците за одделни групи на тие производи и во согласност со височината на странските увозни барјери за овие производи.

Со мерките од став 1 на овој член особено додатно ќе се поттикнува, во зависност од остварувањето на платниот биланс на Југославија и во согласност со целите на развојот, извозот на оние производи чијшто извоз во подолг период е ограничен со странски увозни барјери за тие производи.

Сојузниот извршен совет во рамките на политиката утврдена со среднорочиот општествен план на Југославија и со годишниот акт за заедничката девизна политика, во согласност со политиката на унапредување на извозот на стоки и услуги, го пропишува враќањето на царинските, даночните и другите давачки и другите мерки од ст. 1 и 2 на овој член.

Сојузниот извршен совет ги утврдува височината и начинот на исплата на додатното поттикнување на извозот според програмите од став 2 на овој член.

Правата од став 1 на овој член се остваруваат и врз наплатите на побарувањата преку контокорентните или девизните сметки во странство.

Член 77

Средствата за враќање на даночните, царинските и другите увозни давачки и за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност опрема странство и за примена на другите мерки од член 76 став 1 на овој закон, се утврдуваат во буџетот на федерацијата во рамките на средствата на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство. Износот на потребните средства се утврдува со актот за заедничката девизна политика за секоја календарска година.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ќе ги пренесува во текот на годината средствата наменети за општа стопанска пропаганда и за општа туристичко-информативна дејност спрема странство на Стопанската комора на Југославија, во согласност со динамиката на остварување на програмата на таа пропаганда односно дејноста што се утврдува во Стопанската комора на Југославија.

Член 78

Основицата за пресметка на враќањето на даночните, царинските и другите давачки се определува со примена на средните курсеви на странските валути утврдени на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар, што важат на денот кога е извршена наплатата.

Враќањето на царинските и другите давачки за стоки што се извезуваат на кредит се врши по извршениот извоз.

Основица за пресметка на враќањето на даночните, царинските и другите давачки за дадени услуги на домашни лица во меѓународниот сообраќај е износот на динари наплатен за услугите на странската релација.

Основица за пресметка на враќањето на царината и другите давачки од приливот остварен од услуги во поморскиот и воздушниот сообраќај во странство преставува динарската противвредност на дефинитивно внесените девизи од наплатените услуги во поморскиот и воздушниот транспорт.

Основица за пресметка на враќањето на царината и другите давачки од приливот остварен со изведуваче на инвестициони работи во странство претставува динарската противвредност на дефинитивно внесените девизи од платените работи во странство.

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка на Југославија, ја пропишува методологијата за утврдување на износот на динарите што потекнуваат од замената на девизи, а се засметуваат во основицата за поттикнување на извозот на услуги.

XI. ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Член 79

Претпријатието, организацијата на здружен труд која врши стопанска дејност и друго правно лице, како и нивните форми на здружување, банката и организацијата за осигурување од член 3 став 2 на овој закон (во натамошниот текст: основачот) може да врши стопанска дејност во странство по уписот во регистарот што се води кај сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, кој е должен да изврши упис ако се исполнети условите предвидени со овој закон.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство е должен за барањето за упис во регистарот од став 1 на овој член да донесе решение во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање. Против ова решение може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на приемот на тоа решение. Решението на Сојузниот извршен совет е конечно и против него не може да се води управен спор.

Во регистарот од став 1 на овој член се запишува формата преку која се врши дејноста од член 1 став 5 на овој закон.

Член 80

По исклучок од одредбата на член 3 став 2 од овој закон, основачот може без упис во регистарот да врши и други дејности, согласно со прописите на земјата во која се врши дејноста, што ѝ служат на дејноста која е запишана во регистарот.

1. Основање на претпријатие во странство

Член 81

За вршење на стопански дејности во странство основачот може да основе сопствено или мешовито претпријатие во странство.

Член 82

Основачот може да одлучи претпријатието што го основал во странство да основе друго претпријатие во странство; да пристапи како основач кон претпријатието што го основало друго претпријатие во странство; да го откупи основачкиот влог на странско лице односно на домашно претпријатие во претпријатието во странство и да го зголеми својот основачки влог во претпријатието во странство.

Основачот може да одлучи претпријатието што го основал во странство да отвори претставништво или да основе деловна единица во таа или во друга земја, кои претставуваат составен дел на претпријатието што ги отворило односно основало, за што е должен, во рок од 30 дена од денот на отворањето односно на основањето, да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство заради евидентирање.

Претпријатието што е основано во странство според одредбите од овој закон може да основа претпријатија и претставништва и да вложува средства во Југославија.

Член 83

За основање на претпријатие во странство и за зголемување на основачкиот влог основачот може да ги користи:

1) добивката остварена во претпријатието што го основал во странство;

2) девизите што со кредити ќе ги прибави во странство, согласно со сојузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со странство;

3) предметите и правата изразени во пари.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, основачот кој првпат основа претпријатие во странство може да ги користи и девизите купени на единствениот девизен пазар под услов основачот да остварува девизен прилив најмалку во износот потребен за основање на претпријатието.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство го одобрува износот на девизите од став 2 на овој член.

Член 84

За основање на претпријатие во странство основачот е должен на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство да му достави барање кое содржи: назив на основачот, фирма, седиште и предмет на дејноста на претпријатието во странство, износ и извор на средствата на основачкиот влог на претпријатието по основачи, податоци за лицето што е одговорно за работењето на претпријатието во странство и негови овластувања.

Кон барањето од став 1 на овој член основачот е должен да приложи и: писмена изјава дека ќе обезбеди правна заштита на вложените средства во согласност со прописите на земјата во која се основа претпријатието; писмена изјава дека ќе основе претпријатие во странство кое за своите обврски одговара до височината на вложените средства односно дека за обврските на претпријатието во странство основачот одговара до височината на вложените средства, како и писмена изјава дека ќе обезбеди вообичаена контрола на финансиското работење на претпријатието во странство.

Член 85

Основачот е должен, во рок од една година од денот на доставувањето на решението за упис во регистарот од член 79 на овој закон, да достави до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство извод од регистарот дека претпријатието во странство е регистрирано во согласност со издаденото решение, како и статут, договор или друг акт врз основа на кој претпријатието работи.

Ако основачот не ги достави доказите од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ќе донесе решение за бришење на претпријатието во странство од регистарот од член 79 на овој закон.

Во случајот од став 2 на овој член, основачот е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението за бришење на претпријатието во странство од регистарот, да ги врати во Југославија средствата што ги изнел од Југославија заради основање на претпријатие во странство.

2. Основање на холдинг-претпријатие во странство**Член 86**

Основачот или повеќе основачи можат да основаат претпријатие за холдинг-работење ако основачот на холдинг-претпријатието ги исполнува условите од член 84 на овој закон и ако во холдинг-претпријатието располага со повеќе од 50% од уделот во основачкиот влог.

Под холдинг-работење, во смисла на овој закон, се подразбира основање, управување и финансирање на други претпријатија.

Член 87

Основачот или повеќе основачи на холдинг-претпријатие може да одлучи холдинг-претпријатие да основе во

истата или во друга земја друго претпријатие, ако основачот ги исполнува условите од член 84 на овој закон и ако холдинг-претпријатието располага со повеќе од 50% од влогот во претпријатието што го основа.

3. Права, обврски и одговорности на основачот и на претпријатието во странство**Член 88**

Основачот на претпријатие во странство мора да обезбеди претпријатието во странство да го известува основачот за своите деловни резултати и за спроведувањето на деловната политика.

Член 89

Резултатите од работењето на претпријатието во странство основачот ги утврдува според годишната пресметка за календарската година како деловна година, ако со прописите на земјата во која претпријатието е основано не е поинаку определено, за што основачот доставува соодветен доказ.

Член 90

Ако претпријатието во странство искаже загуба по годишната пресметка според прописите на земјата во која е основано, таа загуба је покрива согласно со прописите на таа земја.

Член 91

Основачот е должен годишната пресметка на претпријатието во странство, што тоа претпријатие ја изработува врз основа на прописите на земјата во која е основано, да ја достави до надлежната служба на општественото книговодство, најдоцна во рок од 30 дена од денот кога со прописите на таа земја годишната пресметка е прифатена.

Ако претпријатието во странство не е должно да ја доставува годишната пресметка на контрола во земјата во која е основано, основачот е должен таа годишна пресметка да ја достави до надлежната служба на општественото книговодство најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставувањето на годишната пресметка.

Член 92

Добивката што основачот ќе ја оствари во претпријатието во странство се утврдува со годишната пресметка според прописите на земјата во која претпријатието е основано, а по намирувањето на обврските што произлегуваат од прописите на таа земја.

Добивката од став 1 на овој член основачот може да ја користи во странство за:

1) зголемување на основачкиот влог во претпријатието во странство во кое добивката е остварена или во друго претпријатие што го основал во странство, во согласност со овој закон;

2) надомест на намалениот основачки влог настанат поради загуба во работењето искажана во годишната пресметка на друго претпријатие во странство;

3) основање на нови претпријатија и за откупување на основачкиот влог на други претпријатија во странство, во согласност со одредбите од овој закон;

4) давање кредити на претпријатието во странство во кое е остварена добивката или на друго претпријатие во странство за потребите на неговото работење;

5) вложување во претпријатие врз основа на договор за вложување.

Сојузниот извршен совет може, во случај на платно-билансни растројства, по исклучок да ги пропише поблиските услови, начинот и рокот во кој основачот е должен определен процент од добивката остварена во претпријатието во странство да го внесе во Југославија.

Добивката што според прописите на странската земја не може да се трансферира односно која се остварува во нетрансферабилна валута, може да се внесе во Југославија во стоки, во согласност со прописите со кои се уредува увозот на тие стоки или да се користи како основачки влог односно како кредит на претпријатието во странство.

Основачот е должен за користењето на добивката од ст. 2 и 4 на овој член да го известува сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на економските односи со странство, во рок од 60 дена од денот на доставувањето на годишната пресметка заради упис на настанатата промена во регистарот.

Доказот за внесувањето во Југославија на добивката од ст. 3 и 4 на овој член основачот е должен да го достави до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство во рок од 15 дена од денот на внесувањето на таа добивка во Југославија.

Основачот е должен добивката што не ќе ја искористи за намените од став 2 на овој член да ја внесе во Југославија во рок кој не може да биде подолг од 60 дена од денот на обврската за доставување на годишната пресметка до надлежната служба на општественото книговодство, односно во рок кој не може да биде подолг од 60 дена од денот кога овластената организација во странство извршила контрола на годишната пресметка, ако со прописите на таа земја е утврдено дека добивката може да се трансферира по извршената контрола на годишната пресметка.

4. Престанување и продажба на претпријатие во странство

Член 93

Претпријатие во странство може да престане со работата по одлука на основачот, според одредбите од овој закон и според прописите на земјата во која е основано.

Во случаите од став 1 на овој член основачот е должен да поведе постапка за ликвидација на претпријатието и за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

По окончувањето на постапката за ликвидација на претпријатието во странство, основачот е должен да состави ликвидационен биланс и во рок од 60 дена од денот на составувањето на истиот да го достави и до службата на општественото книговодство, и за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, кој ќе донесе решение за бришење на претпријатието од регистарот.

Член 94

Основачот може да донесе одлука за повлекување на средствата од мешовитото претпријатие и за продажба на претпријатието во странство, за што е должен, во рок од 60 дена од денот на донесувањето на одлуката, да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, кој ќе донесе решение за бришење на претпријатието од регистарот.

Член 95

По окончувањето на постапката за ликвидација на претпријатието во странство, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на прифаќањето на ликвидациониот биланс, основачот е должен да ги внесе односно да ги увезе во Југославија преостанатите средства и права на ликвидираниот претпријатие.

Средствата од став 1 на овој член во натурална форма можат слободно да се увезуваат ако се купени во странство и ако биле во употреба во претпријатието што е ликвидирано.

Средствата од странско потекло во натурална форма можат да се увезуваат во Југославија и во случај на маален обем на работењето на претпријатието во странство врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

Член 96

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ќе донесе решение за бришење на претпријатието во странство од регистарот ако:

- 1) основачот одлучи да го укине претпријатието,
- 2) со прописите на странската земја трајно се укине можноста за трансфер на добивката;
- 3) претпријатието мора да престане со работата според прописите на земјата во која е основано;
- 4) не врши трансфер на добивката во период подлог од две години.

Основачот на претпријатие во странство, дипломатско-конзуларните претставништва, претставништвата на

Стопанската комора на Југославија и органите за инспекција и контрола, во рамките на својата надлежност, се должни да го известуваат сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство за фактите од став 1 на овој член.

Во случајот од став 1 на овој член, основачот е должен да поведе постапка за ликвидација на претпријатието во странство во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението и за тоа да поднесе доказ до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство во наредниот рок од 30 дена.

Член 97

Ако повеќе основачи донесат одлука за спојување, припојување или раздвојување на претпријатието во странство, должни се за тоа во рок од 30 дена од денот на спојувањето, припојувањето или раздвојувањето на претпријатијата во странство да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, заради евидентирање во регистарот на претпријатијата во странство.

Член 98

Основачот може да одлучи работењето на претпријатието во странство да мирува ако претпријатието привремено не може да ја врши својата дејност, за што е должен во рок од 30 дена од денот на почетокот на мирувањето на работењето на претпријатието да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство заради евидентирање.

5. Претставништва, деловни единици и деловници во странство

Член 99

Основачот може да отвора претставништво и да основа деловна единица (продавница, сервис, консигнација, градилиште и сл.), како и друга форма на вршење стопански дејности во странство.

Претставништвото во странство го истражува пазарот, врши претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги, како и за увоз со кој се унапредува и развива производството, и договори за долгорочна производствена кооперација, за деловно-техничка соработка и вложување на средства на странски лица во Југославија, врши работи што се однесуваат на извршувањето на склучените договори, врши оперативнотехнички работи, врши работи во врска со превозот на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, ги следи и изучува стопанските движења на странскиот пазар и врши пропагандни, информативни и други работи по налог од основачот.

Деловните единици во странство можат да вршат определени работи во прометот на стоки и услуги (отворење на складови, продавници за продавање на домашни стоки во странство, организирање на сервисни служби, давање на услуги и сл.) со кои во странство остваруваат приход.

Во случајот од став 1 на овој член основачот е должен да достави до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство известување кое содржи: назив на основачот, фирма, седиште и предмет на дејноста на претставништвото односно на деловната единица, податоци за лицето што ќе ги врши работите и задачите во претставништвото, како и податоци за лицето одговорно за работата на деловната единица и негови овластувања.

Претставништвото, деловната единица и другата форма на вршење на стопански дејности во странство се составен дел на претпријатието што ги основало, немаат статус на правно лице, работите ги вршат по налог од основачот и на основачот му поднесуваат извештај за работата.

Стопанската комора на Југославија може да отвора претставништва во странство.

Во странство можат да се отвораат туристички претставништва заради вршење на општа туристичка и информативно-пропаганда дејност и унапредување на извозот на туристички услуги.

Член 100

Претставништвото односно деловната единица од член 99 на овој закон може да отвори деловница во истата земја, за што основачот е должен во рок од 30 дена од денот на отворањето на деловницата да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство заради евидентирање.

Член 101

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ќе донесе решение за бришење на претставништвото односно на деловната единица од регистарот ако:

- 1) претставништвото односно деловната единица мора да престане со работата според прописите на земјата во која е отворено односно основано;
- 2) по одлука на основачот.

6. Доверување вршењето на стопански дејности на странски правни лица

Член 102

Претпријатие и друго правно лице можат на странско правно лице да му доверат работи на застапување, на продажба на стоки од консигнационен склад и на вршење сервисна служба само врз основа на договор склучен во писмена форма.

7. Вложување на средства во странски претпријатија

Член 103

Претпријатие и друго правно лице можат да вложуваат во странско претпријатие пари, предмети и права врз основа на договор склучен во писмена форма.

Со договорот за вложување на средства во странско претпријатие се утврдуваат особено: целта на вложувањето, намената, условите и начинот на користењето на тие средства, износот на средствата што се вложуваат, начинот на распределба на добивката, условите, начинот и роковите за враќање на вредноста на вложените средства, меѓусебните обврски во врска со поднесувањето на ризикот, составот и надлежноста на заедничкиот орган на работењето и начинот на избор на тој орган, начинот на решавање на меѓусебните спорови и престанувањето на договорот.

Член 104

Претпријатие и друго правно лице можат да вложуваат средства заради истражување, експлоатација, обновување и одржување на минерално благо во странство.

Член 105

Одредбите од овој закон што се однесуваат на уписот на претпријатието во странство во регистарот, на престанувањето на работата на претпријатието основано во странство и на повлекувањето на средствата на домашните претпријатија од претпријатието во странство, сходно се применуваат и врз престанувањето на договорот за вложување и повлекување на средствата по тој основ.

XII. ВРШЕЊЕ НА БАНКАРСКИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ И НА РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 106

Одредбите од чл. 79 до 101 на овој закон што се однесуваат на вршењето на стопански дејности со основање на претпријатие, претставништво и деловни единици во странство сходно се применуваат и врз вршењето на банкарски и финансиски работи во странство од страна на банките овластени за вршење на платен промет и на кредитни работи со странство, како и врз вршењето на работи на осигурување и реосигурување во странство.

XIII. ЧУВАЊЕ НА УГЛЕДОТ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Член 107

Претпријатие и другото правно лице и нивните работници се должни во надворешнотрговското работење да го чуваат својот углед, угледот на другите претпријатија и угледот на Југославија во странство.

Како повреда на угледот се смета постапувањето спротивно на добрите деловни обичаи, посебните узанси, деловниот морал и занемарување на интересите на општествената заедница.

Како повреда на угледот се смета и потешката повреда на договорните обврски, неодговорното преземање на обврски, склучувањето договори за продажба на стоките чија испорака не е обезбедена, испораката на стоките што не одговараат на договорениот квалитет, загрозувањето на интересите на други претпријатија или правни лица на странскиот пазар, непридржувањето кон договорите и спогодбите за заедничкиот настап во странство и небрежното постапување во надворешнотрговското работење.

Работник на претпријатие и на друго правно лице, во смисла на став 1 од овој член, е секој работник, застапник, полномошник, прокуриснт, како и друго лице кое од името на претпријатието и на другото правно лице склучува или извршува договори за надворешнотрговскиот промет односно кое врши стопански дејности во странство.

Член 108

Нелојален натпревар, во смисла на овој закон, постои особено ако:

1) претпријатието договара извоз на стоки и услуги по пониска цена, а друго претпријатие веќе договорило извоз на такви стоки и услуги по повисока цена и со тоа му нанесе штета на тоа претпријатие или на општествената заедница;

2) претпријатието му дава на надлежниот орган на управата неточни или невистинити податоци за надворешнотрговското работење;

3) претпријатието запишано во судскиот регистар за вршење работи во надворешнотрговскиот промет му дава неточни податоци за работата на надворешнотрговски промет на претпријатието за чија сметка врши определена работа на надворешнотрговскиот промет;

4) претпријатието на странскиот пазар настапува спротивно на актот за организиран настап, со што им нанесе штета на потписниците на тој акт или на општествената заедница;

5) претпријатието, банката и организацијата за осигурување на сметка на друго претпријатие, банка и организација за осигурување обезбеди поповолна положба во вршењето стопански дејности во странство и со тоа им нанесе штета на тоа претпријатие, на банката и на организацијата за осигурување;

6) претпријатието, банката и организацијата за осигурување во вршењето стопански дејности во странство постапи спротивно на склучената спогодба за организиран настап, со што им нанесе штета на потписниците на спогодбата или на општествената заедница.

Член 109

Претпријатието и другото правно лице за кое постои сомневање дека извршило дело на нелојален натпревар е должно на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, по негово барање, да му ја достави потребната документација.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство врз основа на документацијата од тој став и други докази, утврди дека претпријатието сторило дело на нелојален натпревар може да му изрече една или повеќе мерки од член 111 на овој закон.

XIV. МЕРКИ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

Член 110

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може на претпријатието

или на друго правно лице да му изрече мерка забрана на надворешнотрговско работење:

1) ако со пресуда на надлежниот суд е казнето за стопански престап од член 122 на овој закон или за стопански престап утврден со друг пропис со кој се уредува работењето на претпријатието со странство;

2) ако повеќе од двапати во последните две години му се изречени мерки од страна на Судот на честа при Стопанската комора на Југославија.

Мерката забрана на надворешнотрговското работење од став 1 на овој член не може да се изрече по истекот на рокот од шест месеци од денот на приемот на правосилната пресуда на надлежниот суд односно на одлуката на Судот на честа при Стопанската комора на Југославија.

Член 111

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може во случаите од член 110 на овој закон да му изрече на претпријатие или на друго правно лице една или повеќе од следните мерки, и тоа:

1) писмена опомена, со предупредување дека во повторен случај ќе му биде изречена некоја од мерките за забрана од овој член;

2) забрана на вршењето на одделни форми на надворешнотрговски промет односно на вршењето на сите или на одделни форми на вршење на стопански дејности во странство односно во одделни земји;

3) забрана на вршењето извоз на одделни пазари и увоз од одделни пазари;

4) забрана на вршењето извоз и увоз на определени стоки;

5) забрана на извршување на конкретна работа на надворешнотрговскиот промет;

6) забрана на одделни лица да вршат надворешнотрговски промет и вршење работи во сите или во одделни форми на стопански дејности во странство односно во одделни земји.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може на претпријатие или на друго правно лице да му изрече некоја од мерките од став 1 на овој член и ако со своето работење во странство и нанело штета на општествената заедница или ако поради несовесно работење во странство е казнето од надлежниот суд.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство не може да ги изрече мерките од став 1 точ. 2 до 5 на овој член, ако на претпријатието вршењето на односната форма на надворешнотрговски промет му е единствен предмет на работењето.

Забраните од став 1 на овој член можат да траат од една до три години. Рокот на траењето на забраната тече од денот на доставувањето на решението со кое е изречена мерката за забрана.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство го доставува решението за изрекувањето на мерката за забрана до надлежниот суд, кој изречената мерка ја запишува во судскиот регистар и донесува решение за забрана на претпријатие или на друго правно лице да врши определени видови работи на надворешнотрговски промет односно вршењето на стопански дејности во странство за време додека забраната трае. Тоа решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, на сметка на претпријатието на кое му е изречена мерката.

Пред изрекувањето на мерката од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство е должен да го сослуша претставникот на претпријатието односно на другото правно лице или на друг начин да му овозможи на претпријатието или на другото правно лице да се изјасни за фактите и за околностите што можат да влијаат врз изрекувањето на мерката.

Против решението со кое е изречена мерката од став 1 на овој член не може да се изјави жалба, но може да се поведе управен спор.

Член 112

Надлежниот суд е должен на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство да му ја достави правосилната пресуда со која на

претпријатието или на другото правно лице му е изречена казна за стопански престап поради повреда на одредбите од овој закон или од другите прописи со кои се уредува работењето на претпријатијата со странство, а Судот на честа при Стопанската комора на Југославија – одлуката со која изрекол мерка од својата надлежност.

Член 113

Ако постои опасност со извршувањето на определена надворешнотрговска работа да може да настане значителна штета за општествената заедница, безбедноста, здравјето на луѓето или човековата средина, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може да му изрече на претпријатието или на другото правно лице мерка привремена забрана на извршувањето на таа работа.

Против мерката од став 1 на овој член не може да се изјави жалба, но може да се поведе управен спор. Постапката по тужбата во управниот спор е итна.

Претпријатието или другото правно лице кое смета дека со мерката од став 1 на овој член му е нанесена материјална штета може во постапката пред редовниот суд да бара надомест на фактичната штета.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство е должен, во рок од 15 дена од денот на изрекувањето на мерката од став 1 на овој член, да поднесе пријава до надлежниот орган заради поведување постапка кај надлежниот суд, односно тужба до Судот на честа при Стопанската комора на Југославија.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство не ја поднесе пријавата од став 4 на овој член или ако органот надлежен за поведување постапка кај надлежниот суд односно кај Судот на честа при Стопанската комора на Југославија ја отфрли пријавата на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, привремената забрана престанува да важи. Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство во рокот од став 4 на овој член не ја поднесе пријавата од тој став или ако надлежниот суд односно Судот на честа при Стопанската комора на Југославија утврди дека претпријатието и другото правно лице не е одговорно, претпријатието и другото правно лице спрема кое е изречена мерката привремена забрана на вршењето на одделна работа може од тој сојузен орган на управата да бара да му ја надомести штетата што ја претрпело поради изречената мерка на привремена забрана.

Член 114

Ако претпријатието, банката и организацијата за осигурување бидат казнети за стопански престап или ако Судот на честа при Стопанската комора на Југославија им изрече определена мерка во врска со работењето на нивно претпријатие, банка односно деловна единица или претставништво во странство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ги изрекува соодветните мерки предвидени со овој закон, кои се должни да ги применат и врз своето претпријатие, банка, деловна единица односно претставништво во странство, ако со решението за изрекување на мерката е предвидено тоа, односно донесува решение за бришење на претпријатието, банката, деловната единица односно претставништвото од соодветниот регистар.

XV. КОНТРОЛА И СЛЕДЕЊЕ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Член 115

Контрола на надворешнотрговското работење вршат сојузните органи на управата надлежни за инспекциски работи, службата на општественото книговодство, Народната банка на Југославија и царинските органи во рамките на овластувањата утврдени со сојузниот закон, за што доставуваат извештај до сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

Член 116

Царинските органи, при царинењето на стоките, вршат контрола дали реалната состојба на стоките што се

извезуваат или увезуваат одговара на пропишаната форма на извоз и увоз и дали постои атест за стоките што подлежат на задолжително атестирање. Во вршењето на таа контрола се применуваат одредбите на сојузните прописи со кои се уредува вршењето контрола при цариненето на стоките.

Царинските органи можат да ги оцаринат стоките чиј извоз и увоз е регулиран со определување на контингентите и стоките што можат да се извезат и увезат врз основа на дозвола врз основа на утврдено право на увоз, што се докажува со потврда на банката од член 18 став 5 на овој закон.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, во соработка со Сојузната управа за царина и со Стопанската комора на Југославија, ги определува стоките што подлежат на задолжително атестирање.

Член 117

Заради следење на вршењето на стопански дејности во странство, домашните стопански субјекти што ги вршат тие дејности се должни на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, а по негово барање, навреме да му ги доставуваат документација и податоците за работењето на субјектите преку кои вршат стопански дејности во странство.

XVI. ПРАВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 118

Домашни и странски физички лица можат слободно да внесуваат и да примаат од странство односно да изнесуваат и да испраќаат во странство предмети на личниот багаж, предмети за лични потреби и за потребите на членовите на семејството (лекови и медицински помагала, предмети за потребите на образованието и за разонода), предмети за потребите на нивното домаќинство, вклучувајќи и нови патнички моторни возила, како и животни, во количества што не се наменети за препродажба. Предметите наследени во странство можат слободно да се внесуваат, а да се изнесуваат под услови на реципроцитет. Предметите предвидени со меѓудржавни договори можат слободно да се внесуваат и изнесуваат во согласност со тие договори.

Домашни и странски физички лица изнесувањето и испраќањето на стоки односно на предмети што имаат историска, уметничка или културна вредност го вршат врз основа на дозвола од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство кој таа дозвола ја издава по прибавено мислење од надлежниот орган односно организација.

Домашни физички лица кои за вршењето на својата стопанска дејност не основале претпријатие, дуќан или земјоделско стопанство со својство на правно лице можат за вршењето на дејноста со личен труд односно со личен труд и со средствата во сопственост на граѓани, средствата за работа, домашните животни, репродукциониот материјал и резервните делови за вршење на својата дејност да ги купуваат од консигнационите склади на странски стоки или да ги увезуваат преку претпријатие запишано во судскиот регистар за вршење на работи на надворешнотрговски промет или непосредно, во согласност со пропишаните форми на увоз.

Лицата од став 3 на овој член и домашните физички лица што вршат друга дејност со личен труд односно со личен труд и со средствата во сопственост на граѓани можат, во рамките на дејноста дозволена со закон, да вршат надворешнотрговско работење за своите потреби (извоз на сопствени производи и услуги, увоз за сопствено производство и услуги, кооперација, инвестициони работи и др.).

Лицата што на привремена работа во странство поминале најмалку две години непрекинато односно престојувале најмалку четири години по кој и да било основ, како и странските физички лица што добиле државјанство на СФРЈ и странските државјани што добиле азил односно одобрение за постојано населување во Југославија можат во рок од една година од денот на враќањето од странство, од денот на добивањето државјанство на СФРЈ односно азил или на одобрението за постојано населување во Југославија, слободно да ги увезуваат стоките од овој

член, вклучувајќи и моторни возила што не се постари од три години, а кои им служат на корисниците на увозот како патнички автомобил односно за вршење на нивната дејност. Овие возила не можат да се отуѓат во рок од две години од денот на увозот.

Инвалидните лица кај кои настапило телесно оштетување од најмалку 70% според самоуправната спогодба за листата на телесни оштетувања, без оглед дали самите можат или не можат да управуваат со тоа возило, можат да увезуваат и половни моторни возила. Овие моторни возила не можат да се отуѓат пред истекот на рокот од три години од денот на увозот.

Член 119

Под надворешнотрговски промет, во смисла на овој закон, не се смета давањето услуги од страна на домашни физички лица на странски лица во Југославија кои тие услуги ги даваат во границите на законски дозволената дејност со самостоен личен труд односно со личен труд и со средствата во сопственост на граѓани.

Член 120

Домашни и странски физички лица што доаѓаат на привремен престој во Југославија односно што заминуваат на привремен престој во странство можат привремено да ги внесат или да ги примат од странство односно привремено да ги изнесат или да ги испратат во странство предметите што им се потребни за времето на привремениот престој во Југославија односно во странство.

Привремено внесените односно изнесените предмети од став 1 на овој член можат да се употребат само за намените поради кои се привремено внесени односно изнесени.

Домашните и странските физички лица се должни, по истекот на определен рок, привремено внесените односно изнесените предмети да ги вратат во Југославија односно во странство.

Под условите пропишани со сојузниот закон и со прописите донесени врз основа на тој закон, царинарницата го одобрува привременото внесување односно изнесување на предметите од ст. 1 до 3 на овој член.

Член 121

Странските физички лица со привремен престој во Југославија подолг од две години, кои привремено увезле патнички моторно возило според одредбите на член 118 од овој закон, можат пред враќањето во странство да го увезат тоа возило, со плаќање на царина и други увозни давачки, и да го продадат во Југославија.

XVII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Стопански престапи

Член 122

Со парична казна од 90.000.000 до 450.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго правно лице:

1) ако без упис во регистарот врши надворешнотрговско работење, освен ако со овој закон не е поинаку пропишана (член 5);

2) ако склучува договори или врши други работи на промет на стоки и услуги надвор од рамките на дејноста за која е запишано во судскиот регистар (член 8);

3) ако врши работи на надворешнотрговски промет за чие вршење не добило одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство (член 12);

4) ако склучи договор за увоз или за привремен увоз на стоки што не ги исполнуваат условите за пуштање во промет односно за употреба на тие стоки на југословенскиот пазар или на стоките чијшто пласман е забранет во земјата на потеклото, односно ако врши увоз спротивно на прописот на Сојузниот извршен совет донесен врз основа на овластувањето од овој член (член 15);

5) ако при извозот и увозот на стоки не се придржува кон прописот на Сојузниот извршен совет со кој стоките се распоредени на одделни форми за извоз и увоз на стоки (член 16);

6) ако не извезе стоки по основ на преземена обврска за извоз во рокот предвиден со одобрението на сојузниот

орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство (член 20 став 1);

7) ако без одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство врши компензациони работи (член 28) или купува стоки во странство заради продажба во странство односно купени и увезени или привремено увезени стоки повторно ги извезе (член 29);

8) ако изведување на инвестициони работи односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект во Југославија му отстапи на странски изведувач без претходно одржано јавно наддавање односно собирање на понуди од определен најмал број на понудувачи, или ако тие работи ги отстапи без претходно утврдени услови пропишани со овој закон (чл. 38 и 39) или ако увезува стоки без претходно одржано јавно наддавање или без претходно собирање на понуди од определен најмал број понудувачи, а јавно наддавање односно собирање на понуди е пропишано (член 63 став 1) или ако на јавното наддавање односно собирање на понуди не им овозможи учество на домашните производители на стоките кои се планираат да се набават во странство, или при изборот на понудувачи не се придржува кон условите предвидени со овој закон (член 64);

9) ако ги користи условите на странско лице чие користење е ограничено со прописот на Сојузниот извршен совет од член 53 став 1 на овој закон;

10) ако не се придржува кон актот на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, со кој се уредува правото на стапување во деловни односи со определени странски лица во странство кои се занимаваат со работи на надворешнотрговски промет (член 62);

11) ако при извозот и увозот на стоки и услуги не се придржува кон привремените мерки донесени заради отстранување на настанатите растројства и штети на домашниот пазар (чл. 74 и 75);

12) ако за основање на претпријатие во странство и зголемување на основачкиот влог користи средства што не се предвидени со овој закон (член 83);

13) ако во пропишаниот рок, по прифаќањето на годишната пресметка на претпријатието во странство, не ја внесе добивката во Југославија (член 92 став 7);

14) ако при престанокот на формата преку која врши стопанска дејност во странство, или при повлекувањето на средствата од мешовитото претпријатие или од мешовитата банка во странство, или продажба на претпријатието во странство на друго лице, или при престанок на договорот за вложување или повлекување на средствата по тој основ, не ја спроведе постапката или не ги преземе другите мерки пропишани со овој закон, или ако тие форми продолжат да работат и по бришењето од регистарот (чл. 93, 94, 96, 101 и 105);

15) ако во рок од 90 дена од денот на прифаќањето на ликвидациониот биланс преостанатите средства и права на ликвидираниот претпријатие не ги внесе односно не ги увезе во Југославија, или средствата на претпријатието во странство во натурална форма што се купени во странство не ги увезе во Југославија, или ако ги увезе без одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство (член 95);

16) ако во вршењето на надворешнотрговското работење изврши дело на нелојален натпревар предвидено со овој закон (член 108).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во претпријатието односно во другото правно лице со парична казна од 5.000.000 до 25.000.000 динари.

Член 123

Со парична казна од 90.000.000 до 450.000.000 динари ќе се казни за стопански престап странско лице ако врши услуги во Југославија спротивно на условите пропишани со овој закон или со прописите донесени врз основа на него или отвори во Југославија претставништво спротивно на условите пропишани со овој закон или со прописите донесени врз основа на него, или странски излагач од земја во развој предмети од својата домашна ракотворба, заштетност и експонати продава за динари над вредноста што е потребна за плаќање на трошоците за излагање на саем, царините и другите увозни давачки (чл. 53, 54 и 55).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 5.000.000 до 25.000.000 динари и одговорното лице на субјектите од став 1 на овој член.

Член 124

Со парична казна од 5.000.000 до 25.000.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во орган на општествено-политичката заедница и во друг државен орган за увозот на стоки и услуги ако изврши увоз на стоки спротивно на пропишаните форми на увоз на стоки односно ако изврши увоз на услуги спротивно на пропишаните услови за увозот на услуги (член 21 став 1).

2. Прекршоци

Член 125

Со парична казна од 9.000.000 до 45.000.000 динари ќе се казни за прекршок претпријатието односно друго правно лице:

1) ако договорот за долгорочна производствена кооперација (член 27 ст. 1 и 2) или договорот за изведување на инвестициони работи во странство односно во Југославија (член 40 став 1) или договорот за застапување на странски лица (член 50 став 2) или договорот за прибавување и отстапување право на индустриска сопственост и знаење и искуство (know-how) (член 70 ст. 1 и 2) не го состави во писмена форма или не му го пријави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство;

2) ако го пречекори пропишаниот рок за враќање на привремено извезени односно увезени стоки (член 56 став 3) или ако привремено увезе стоки под закуп без одобрение на привремен увоз од страна на царинските органи (член 56 став 2 и член 57 став 4) или ако привремено извезени или увезени стоки употреби за други намени, а не за намените поради кои се привремено извезени односно увезени (член 58 став 2);

3) ако спротивно на овој закон и на прописот донесен врз основа на нег извезува или увезува стоки без прибавено определено уверение односно определена заверена исправа, ако е тоа утврдено со прописот на Сојузниот извршен совет (член 65);

4) ако во рок од 30 дена не го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство за тоа дека неговото претпријатие во странство основало деловна единица или отворило претставништво во истата или во друга земја (член 82 став 2) или дека претставништвото или деловната единица во странство отвориле деловница во истата земја (член 100);

5) ако надлежната служба на општественото книговодство не ја достави годишната пресметка на претпријатието во странство во рок од 30 дена од денот на прифаќањето на таа пресметка според прописите на земјата во која е основано претпријатието (член 91 став 1);

6) ако во рок од 30 дена не го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство за спојувањето, припојувањето или раздвојувањето на претпријатието во странство (член 97) или за мирувањето на работењето на претпријатието во странство (член 98);

7) ако на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, по негово барање, не му ја достави потребната документација заради утврдување на постоењето на дело на нелојален натпревар (член 109);

8) ако на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, по негово барање, не му ги достави навреме документацијата и податоците за работењето на субјектите преку кои вршат стопански дејности во странство (член 117);

9) ако на работи и задачи за кои се потребни посебни овластувања или одговорности во надворешнотрговското работење прими лице осудено за стопански престап пропишан со овој закон или со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење (член 130).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 500.000 до 2.500.000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во другото правно лице.

Член 126

Со парична казна од 500.000 до 2.500.000 динари ќе се казни за прекршок домашно физичко лице или странско физичко лице:

1) ако предмети од странство внесе спротивно на одредбите од овој закон (член 118);

2) ако привремено извезени стоки отуѓи односно привремено увезени стоки му даде на друг на употреба или ги употреби за други намени а не за намените поради кои се привремено извезени односно увезени, или ако привремено увезените или внесените стоки во Југославија не ги врати во странство (член 120).

Член 127

За прекршоците од овој закон, покрај паричната казна, може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите што се употребени или што биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршувањето на прекршокот.

Ако стоките што се предмет на прекршокот од член 126 на овој закон не се пронајдат, од сторителот на прекршокот ќе се наплати нивната вредност што според царинските прописи претставува царинска основица.

Се смета дека стоките не се пронајдени ако поради кои и да било причини не можат да се одземат од нивниот држател.

За вредноста на непронајдените стоки сторителите на прекршокот одговараат солидарно.

Стоките што се предмет на прекршок од овој закон за кои е пропишана заштитна мерка одземање на стоките, можат да се стават под царински надзор до завршувањето на прекршочната постапка.

Член 128

Прекршочната постапка по прекршоците од член 125 став 1 точка 1 и точ. 3 до 8 на овој закон во прв степен ја води Сојузниот девизен инспекторат, а за прекршоците од член 125 став 1 точка 2 и од член 126 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон во прв степен ја води царинарницата.

По жалбата против решението на Сојузниот девизен инспекторат и решението на царинарницата решава Сојузниот совет за прекршоци.

Член 129

Постапка по прекршоците од овој закон не може да се поведе кога ќе изминат три години од денот кога е сторен прекршокот. Застареноста се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот или заради извршување на казната односно на заштитната мерка. Со секој прекин, застареноста почнува да тече повторно, но без оглед на прекините, застареност настанува во секој случај кога ќе изминат шест години од денот кога е сторен прекршокот.

3. Правни последици од осудата

Член 130

Во претпријатието или во другото правно лице кое врши надворешнотрговско работење тоа работење не може да го врши лице кое извршило кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, против вооружените сили на СФРЈ, против човечноста и меѓународната организација, против правото на самоуправување или против единството на југословенскиот пазар, за кое е правосилно осудено на казна затвор од најмалку шест месеци.

За лицето кое со умисла сторил кривично дело против стопанството, против други општествени вредности или против службената должност, забраната од став 1 на овој член настапува ако за такво кривично дело е правосилно осудено на казна затвор од најмалку една година.

За лицето кое сторило друго кривично дело, освен кривичните дела наведени во ст. 1 и 2 на овој член, забраната од став 1 на овој член настапува ако е правосилно осудено за тоа дело на казна затвор од најмалку три години.

Забраната за лицето до ст. 1 и 2 на овој член трае 10 години, а за лицето од став 3 на овој член – пет години од денот на издржаната, опростената или застарената казна.

Член 131

Претпријатието или другото правно лице не може на работи и задачи за кои се потребни посебни овластувања или одговорности во надворешнотрговското работење да прими ниту да задржи лице кое е осудено за стопански престап врз основа на овој закон или на сојузниот закон со кој се уредува девизното работење и за кој му е изречена парична казна над 25.000.000 динари.

Забраната од став 1 на овој член трае една година и тече од денот на правосилноста на пресудата.

Член 132

Паричната казна, имотната корист, како и стоките и предметите што се употребени или што биле наменети, за извршување на стопански престап или прекршок или што настанале со извршувањето на стопански престап или прекршок се уплатуваат во буџетот на федерацијата.

XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 133

Постојните организации на здружен труд се должни својата регистрација за вршење на надворешнотрговско работење да ја усогласат со одредбите на овој закон истоветно со усогласувањето на својата внатрешна организација со одредбите на сојузниот закон со кој се уредува основањето на претпријатие, а најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Претпријатијата се должни својата регистрација за вршење на надворешнотрговско работење да ја усогласат со одредбите на овој закон најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 134

Во случај на престанок на правото за вршење на надворешнотрговско работење, претпријатието може започнатите работи на надворешнотрговско работење да ги заврши или да му ги отстапи на претпријатие кое е регистрирано за надворешнотрговско работење.

Член 135

Договорите за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и прибавување и отстапување на материјално право на технологија, за изведување на инвестициони работи во странство и за отстапување изведувањето на инвестициони работи на странски изведувач во Југославија, кои до денот на влегувањето на овој закон во сила му се поднесени на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство за одобрение односно за регистрација, се одобруваат односно се регистрираат според прописите што важеле во моментот на нивното склучување односно според овој закон по барање на претпријатието.

Увозот и извозот по основ на договори за долгорочна производствена кооперација што се склучени и одобрени до денот на влегувањето на овој закон во сила се врши слободно.

Член 136

Стоките за кои е пропишан условно слободен увоз можат да се задржат на таа форма до 31 декември 1989 година.

Член 137

Извозните програми според член 116а од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89) се извршуваат сообразно со одредбите на тој член и на член 20 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85, 38/86 и 13/87), до 31 декември 1990 година.

Член 138

Од 1 јануари 1990 година до воспоставувањето на ефективен систем на враќање на царините и другите давачки, претпријатијата што остваруваат девизен прилив во износ кој за секоја година се утврдува со платниот биланс на Југославија можат да се определат тие враќања да

им се пресметуваат по ефективен или објективизиран систем на враќање.

Член 139

Одредбите на член 78 став 2 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1991 година.

Член 140

Домашните стопански субјекти на кои, до денот на влегувањето на овој закон во сила им е издадено одобрение за вршење на определена форма на стопански дејности во странство, можат да го продолжат вршењето на тие дејности во согласност со издаденото одобрение, со тоа што се должни за сите статусни промени во организирањето да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

Член 141

Прописите и другите општи акти што се донесени врз основа на овластувањата од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89) ќе се усогласат со одредбите на овој закон до 1 декември 1989 година.

Член 142

Со денот на почетокот на примената на овој закон престануваат да важат Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89), Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и прибавување и отстапување на материјално право на технологија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78 и 10/83), Законот за изведувач на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85), Законот за отстапување на изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/76 и 36/79), Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85, 38/86 и 13/87) и прописите донесени врз основа на овие закони.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, одредбите на член 8 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89) и прописите донесени врз основа на овластувањата од чл. 9 и 10 на тој закон ќе се применуваат на постојните организации на здружен труд до усогласувањето на нивната регистрација според одредбите на член 132 од овој закон, а одредбите на член 116а од тој закон ќе се применуваат до 31 декември 1990 година.

Член 143

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 декември 1989 година.

955.

Врз основа на член 97 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 57/89) на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И ДА УКИНУВААТ СМЕТКИ

Член 1

Во Уредбата за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и да укинуваат сметки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/84 и 50/89), во член 1 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сметки од член 95 став 1 точ. 1, 2, 5 и 6 од Законот за Службата на општественото книговодство, освен корисни-

ците, кај Службата имаат и други правни лица со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кои вршат дејност утврдена со сојузниот закон за единствена класификација на дејностите”.

Член 2

Во член 2 по зборот: „средства” записката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

Член 3

Во член 3 став 1 по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) сметки на делови од претпријатија, од организации за осигурување, од банки и од други финансиски организации, кои се составен дел на нивните жиро-сметки;”
Досегашната точка 6 станува точка 7.

Член 4

Во член 10 бројот: „6” се заменува со бројот: „7”.

Член 5

Во член 11 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: „Сметките за вршење на паричен промет на делови од претпријатија, од организации за осигурување, од банки и од други финансиски организации се отвораат кај организационата единица на Службата на чие подрачје се наоѓаат седиштата на делови од претпријатието, односно од организацијата за осигурување.”.

Член 6

Во член 12 по став 7 се додаваат нови ст. 8, 9 и 10, кои гласат:

„Отворање на сметки на други правни лица кај Службата се врши врз основа на документацијата од став 2 на овој член.

Барање за отворање сметка на делови од претпријатија и делови од организации за осигурување, поднесува претпријатието, организацијата за осигурување, банката и друга финансиска организација – до организационата единица на Службата на чие подрачје се наоѓаат деловите од претпријатието, од организацијата, за осигурување, од банката и друга финансиска организација.

Кон барањето од став 8 на овој член, претпријатието, организацијата за осигурување, банката и друга финансиска организација поднесува: решение за упис во судскиот регистар на делови од претпријатие, од организација за осигурување, од банка и друга финансиска организација, статут односно извод од статутот и картони на депонираните потписи на лицата овластени за потпишување на налози за плаќање, заради располагање со средствата од сметките на деловите од претпријатието, од организација за осигурување, од банка и друга финансиска организација. Барањето треба да содржи и број на жиро-сметката на претпријатието, односно организацијата за осигурување”.

Член 7

Во член 16 бројот: „6” се заменува со бројот: „7”.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 639
12 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Александар Митровиќ, с. р.

956.

Врз основа на член 31 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/88 и 58/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПОЈДОВНИ ГОЛЕМИНИ ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ И ДОБИВКАТА ЗА СТО-
ПАНСТВОТО, ОБЛАСТИТЕ И ГРАНКИТЕ НА СТО-
ПАНСТВОТО НА НИВО НА СФРЈ И ЗА НАЧИНОТ НА
НИВНОТО УТВРДУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-
– СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА

1. Планираниот просечен месечен бруто личен доход по вработен во стопанството на СФРЈ изнесува 4,550.000 динари за периодот јануари-септември 1989 година.

2. Планираната појдовна големина на стапката на акумулативноста во стопанството на СФРЈ изнесува 2,80%, а за областите и гранките на стопанството според табелите во прилогот.

3. Правните лица ги утврдуваат планираните појдовни големини на следниот начин:

а) бруто личниот доход по работник се утврдува врз основа на елементите од Тримесечниот извештај (кумулативен), со делење на масата на пресметаните бруто лични доходи со бројот на вработените работници во пресметковниот период спрема часовите на работа (ознаки за автоматска обработка на податоци 962:963:9);

б) стапката на акумулативноста се утврдува врз основа на елементите од Билансот на успехот и од Билансот на состојбата како однос на масата на акумулација и трајниот капитал (ознаки за автоматска обработка на податоци 359:101 × 100);

в) планираните појдовни големини на ниво на стопанството се утврдуваат врз основа на остварените резултати за периодот јануари-септември 1988 година зголемени за реалниот растеж на производството и услугите (општествен производ) и проекцијата на растежот на цените на мало (дефлатор), а трајниот капитал врз основа на проекцијата на растежот на цените на производителите на индустриски производи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 636
12 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Александар Митровиќ, с. р.

Шифра на дејност	Назив на дејноста	Предви дување I-IX 1989
1	2	3
Вкупно стопанство		2,80
01	Индустрија и рударство	2,79
0101	Електростопанство	0,54
0102	Производство на јаглен	1,55
0103	Преработка на јаглен	0,02
0104	Произ. на нафта и гас	1,03
0105	Произ. на нафт. деривати	4,45
0106	Произ. на жел. руда	0,29
0107	Црна металургија	2,30
0108	Произ. на руда на об. метали	3,49
0109	Произ. на об. метали	3,77
0110	Прераб. на об. метали	2,65
0111	Произ. на неметали	3,21
0112	Прераб. на неметали	5,16
0113	Металопрераб. дејност	4,19
0114	Машиноградба	4,66
0115	Произ. на сообр. средства	2,23
0116	Бродоградба	3,60
0117	Произ. на електрични маш. и ап	4,81
0118	Произ. на хем. производи	4,22
0119	Прераб. на хем. производи	7,95
0120	Произв. на камен и песок	4,06
0121	Произ. на град. материјал	3,18
0122	Произ. на режана граѓа и плочи	5,15
0123	Произ. на фин. произ. од дрво	3,86
0124	Произ. и прер. на хартија	3,77
0125	Произ. на преѓа и ткаенини	2,46

1	2	3
0126	Произ. на гот. текс. произ.	4,40
0127	Произ. на кожа и крзно	4,79
0128	Произ. на кожни обувки и галан.	2,17
0129	Преработка на каучук	3,42
0130	Произ. на прехран. производи	2,47
0131	Произ. на пијалаци	3,13
0132	Произ. на доб. храна	3,70
0133	Произ. и прераб. на тутун	2,05
0134	Графичка дејност	5,26
0135	Прераб. на сур. од отпад	18,18
0139	Произ. на разни производи	8,16
02	Земјоделство и рибарство	1,49
03	Шумарство	2,25
04	Водостопанство	0,50
05	Градежништво	4,73
06	Сообраќај и врски	2,25
0501	Железнички сообраќај	0,10
0602	Поморски сообраќај	6,47
0603	Речен и езер. сообраќај	6,47
0604	Воздушен сообраќај	5,30
0607	Ценоводен транспорт	0,82
0609	ПТТ сообраќај	2,54
07	Трговија	3,65
08	Угостителство и туризам	4,61
09	Занаетчиство	6,68

957.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРА
КАЈ НА АЕРОДРОМОТ „НИШ“

1. За преминување на државната граница како сезонски граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај се определува Аеродромот „Ниш“.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе работи од 13 октомври 1989 година до 30 април 1990 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 638
12 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Александар Митровиќ, с. р.

958.

Врз основа на член 31а став 9 од Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89, 26/89, 35/89 и 58/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА-
ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Член 1

Правното лице кое според свој општ акт ги применува појдовните величини за распределба на доходот и до-

бивката, што се утврдуваат и објавуваат во согласност со општествениот договор, во периодот кога не ги утврдува резултатите од работењето по периодичната односно по годишната пресметка, го утврдува износот на месечната аконтација на бруто личните доходи на Образецот ЛД - Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи за (месец) _____ 19 ____ година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Паричните вредности во образецот од став 1 на овој член се искажуваат во динари без пари, а другите податоци - со броеви со две децимали.

Правното лице го доставува до Службата на општественото книговодство Образецот ЛД во два примероци при секоја исплата на аконтацијата на личните доходи според член 31а став 2 од Законот за финансиското работење.

Правното лице кое исплатата на аконтациите на бруто личните доходи ја врши во согласност со член 31а став 2 од Законот за финансиското работење, го составува Образецот ЛД врз основа на податоците од претходниот месец и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот искажан под реден број 3 на Образецот ЛД што го составило за претходниот месец. Ако правното лице во претходниот месец го исплатило износот на бруто личните доходи според општиот акт, под реден број 1 го внесува износот искажан под реден број 6 поделен на бројот на работниците што е искажан под редниот број 4 на Образецот ЛД што го составило за претходниот месец.

По исклучок за месец октомври 1989 година правното лице под реден број 1 го внесува износот искажан под реден број 7 на Образецот ЛД-1.

2) под реден број 2 го внесува коефициентот што ќе го утврди кога 90% од месечниот процент на животните трошоци на територијата на републиката односно на автономната покраина во месецот за кој ги пресметува средствата за бруто личните доходи во однос на претходниот месец, ќе ги подели со 100 и зголеми за еден;

3) под реден број 4 го внесува бројот на работниците за кои ги пресметува бруто личните доходи што ќе ги утврди така што бројот на остварените часови на работа и на часови за кои работниците примаат надомест на личниот доход од средствата на правното лице ќе го подели со бројот на можните часови на работа;

4) под реден број 6 го внесува износот на бруто личните доходи што ќе го утврди според својот општ акт;

5) под реден број 7 го внесува износот на исплатените бруто лични доходи и на надоместите на бруто личните доходи од средствата на правното лице за месецот за кој составува пресметка;

6) под реден број 10 го внесува износот на чистите лични доходи во височина на загарантираните чисти лични доходи што ќе го утврди во согласност со републичкиот односно со покраинскиот закон за бројот на работниците за кои исплатува лични доходи;

7) под ред. бр. 11, 12 и 13 го внесува износот од налозите за исплата на бруто личните доходи, со тоа што збирот на износите под тие редни броеви не може да биде поголем од износите искажани под ред. бр. 8, 9 или 10.

Член 2

По исклучок од одредбите од чл. 1 и на овој правилник, правното лице го утврдува износот на месечната аконтација на личните доходи за октомври 1989 година и на Образецот ЛД-1 - Пресметка на основицата за исплата на бруто личните доходи за октомври 1989 година, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Паричните вредности во образецот од став 1 на овој член се искажуваат во динари без пари, а другите податоци - со броеви со две децимали.

Правното лице го доставува до Службата на општественото книговодство Образецот ЛД-1 во два примероци при исплатата на бруто личните доходи за октомври 1989 година според член 31а став 3 од Законот за финансиското работење.

Правното лице го составува Образецот ЛД-1 врз основа на податоците од август 1989 година, периодичната пресметка за јануари-септември 1989 година и податоци-

те што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените бруто лични доходи за август 1989 година до денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за финансиското работење, како и неисплатениот износ од налозите за исплата на бруто личните доходи за август 1989 година што се евидентирани кај Службата на општественото книговодство според одредбите на член 14 од Законот за финансиското работење;

2) под реден број 2 го внесува сразмерниот дел на бруто личните доходи од резултатот на работењето за периодот јануари-септември 1989 година што ќе го утврди така што износот на исплатените бруто лични доходи за август ќе го подели со износот на исплатените бруто лични доходи за периодот јануари-септември и со добиениот коефициент ќе го помножи износот на личните доходи од резултатот на работењето според таа пресметка искажан од ознаката АОП-367, на образецот „распоред на резултатот“;

3) под реден број 4 го внесува коефициентот што ќе го утврди кога месечната стапка на животните трошоци на територијата на републиката односно на автономната покраина за септември во однос на август ќе ја подели со 100 и ќе ја зголеми за еден;

4) под реден број 6 го внесува бројот на работниците за август што ќе го утврди во согласност со одредбата на член 1 став 4 точка 3 од овој правилник.

Член 3

Правното лице од член 31а став 4 од Законот за финансиското работење, кое според општиот акт не ги применува појдовните величини за распределба на доходот и добивката, го утврдува износот на месечната аконтација на бруто личните доходи на образците ЛД и ЛД-1 во согласност со чл. 1 и 2 на овој правилник.

Член 4

Правното лице што составува месечни периодични пресметки, го составува Образецот ЛД ако ја исплатува аконтацијата на бруто личните доходи пред составената периодична односно годишна пресметка.

Член 5

Новооснованото правно лице го составува Образецот ЛД за наредните месеци по исплатата на личните доходи за првиот месец до поднесувањето на периодичната односно на годишната пресметка така што износот на бруто личните доходи и на надоместите на бруто личните доходи од средствата на правното лице за првиот месец ќе го подели со бројот на работниците врз база на часовите на работата и така добиениот износ ќе го внесе под реден број 1 на Образецот ЛД.

Член 6

Ако настанат статусни промени во организирањето (спојување, присоединување, поделба односно издвојување) за првиот месец, по статусната промена, правното лице што продолжува со работата го составува Образецот ЛД така што под реден број 1 од тој образец ги внесува податоците што ќе ги утврди за претходниот месец за работниците на кои им исплатува бруто лични доходи и надомести на бруто личните доходи од средствата на правното лице за првиот месец по статусната промена.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-11918/1
10 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Бранимир Зекал, с. р.

ОБРАЗЕЦ ЛД

(Назив и седиште на правното лице)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА (МЕСЕЦ) _____ 19 ____ ГОДИНА

Реден број	Е л е м е н т и	Износ
1	2	3
1	Просечен бруто личен доход по работник за претходниот месец	
2	Коефициент на животните трошоци за месецот за кој се исплатуваат бруто личните доходи	
3	Коригиран просечен бруто личен доход по работник (ред. број 1 × ред. број 2)	
4	Број на работници на кои им се исплатува аконтација на бруто личните доходи	
5	Износ на средствата за бруто личните доходи (ред. број 3 × ред. број 4)	
6	Износ на бруто личните доходи според општиот акт	
7	Исплатени аконтации на бруто личните доходи за месецот за кој се составува пресметка	
8	Износ на средствата за исплата на бруто личните доходи (ред. број 5 минус ред. број 7)	
9	Износ на средствата за исплата на бруто личните доходи според општиот акт (ред. број 6 минус ред. број 7)	
10	Износ на загарантираните лични доходи	
11	Износ на чистите лични доходи	
12	Износ на даноците и придонесите од бруто личните доходи	
13	Дел од бруто личните доходи за непосредна заедничка потрошувачка	

Пресметката је составил, _____ Раководител, _____

ОБРАЗЕЦ ЛД-1

(Назив и седиште на правното лице)

ПРЕСМЕТКА

НА ОСНОВИЦАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА

Реден број	Е л е м е н т и	Износ
1	2	3
1	Аконтација на бруто личните доходи за август 1989 година	
2	Дел од бруто личните доходи од резултатот на работењето за периодот јануари-септември 1989 година	
3	Вкупно бруто личен доход за август 1989 година (ред. бр. 1 + ред. бр. 2)	

1	2	3
4	Коефициент на животните трошоци во септември во однос на август 1989 година	
5	Коригиран износ на бруто личните доходи (ред. број 3 × ред. број 4)	
6	Број на работници за август 1989 година	
7	Просечен месечен бруто личен доход по работник коригиран за растежот на животните трошоци (ред. број 5 : ред. број 6)	

Пресметката је составил, _____ Раководител, _____

959.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), сојузниот секретар за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ИНФЕКТИВЕН БОВИН РИНОТРАХЕИТИС И НА ИНФЕКТИВЕН ПУСУЛАРЕН ВУЛВОВАГИНИТИС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат мерките за дијагностичко испитување, за заштитно вакцинирање и за издвојување на здрави од заболени животни заради сузбивање и искоренување на инфективен бовин ринотрахеитис и на инфективен пусуларен вулвовагинитис (во натамошниот текст: ИБР/ИПВ).

Член 2

На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ подлежат, еднаш годишно, сите центри за вештачко осеменување, центри за тестирање на приплодни бикови и објекти за репродукција (фармите).

Во центрите за тестирање на приплодни бикови и во објектите за репродукција се земаат најмалку 20% мостри во однос на вкупниот број животни.

Во центрите за вештачко осеменување, на дијагностичко испитување подлежат сите приплодници, еднаш годишно, а семето од секој приплодник – најмалку еднаш во три месеци.

Член 3

За дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ се користат лабораториски вирусолошки методи:

- 1) серум-неутрализационен тест;
- 2) ЕЛИСА-тест.

Член 4

Во центрите за вештачко осеменување, во центрите за тестирање на приплодни бикови и во објектите за репродукција во кои со дијагностичко испитување е утврдено дека не постои инфекција со вирусот ИБР/ИПВ, не е дозволена употреба на вакцини против овие заразни болести.

Член 5

Во центрите за вештачко осеменување, во центрите за тестирање на приплодни бикови и во објектите за репродукција во кои е утврдена инфекција ИБР/ИПВ, сите животни се подложуваат на редовно заштитно вакцинирање со мртва вакцина на начинот предвиден со упатство од производителот.

Член 6

Претходно невакцинирани животни во центрите за вештачко осеменување, во центрите за тестирање и во објектите за репродукција, кај кои со лабораториски преглед ќе се утврди инфекцијата ИБР/ИПВ, можат да се пуштаат во промет по истекот на 14 дена од денот на вакцинирањето со мртва вакцина.

Семето за вештачко осеменување во кое ќе се утврди присуство на вирусот ИБР/ИПВ мора да се уништи.

Член 7

Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2092/1
5 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
Стево Мирјаниќ, с. р.

960.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Реден број	Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 30 октомври до 25 март)		Денови 1 – понеделник 2 – вторник 3 – среда 4 – четврток 5 – петок 6 – сабота 7 – недела	Во летниот период (од 26 март до 29 октомври)		Денови 1 – понеделник 2 – вторник 3 – среда 4 – четврток 5 – петок 6 – сабота 7 – недела
		од часот	до часот		од часот	до часот	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Београд“	05,30	23,00	1,2,3,4,5,6,7	05,30	23,00	1,2,3,4,5,6,7
2	„Загреб“	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
3	„Сплит“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
4	„Љубљана“	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
5	„Дубровник“	06,45	21,00	1,2	06,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
		06,45	21,30	3			
		06,45	22,00	4,5,6			
		06,45	22,30	7			
6	„Титоград“	06,00	10,00	1,2	06,00	22,00	1,5
		18,00	22,00	1,7	06,00	10,00	2,4
		19,00	22,00	2,4	19,30	22,00	2,4
		05,30	10,00	3,6	05,30	23,30	3
		16,00	22,00	3,6	05,30	10,00	6
		06,00	09,00	5	19,30	23,30	6
		13,00	22,00	5	06,00	09,00	7
		06,00	10,00	4,7	19,30	22,00	7
7	„Тиват“	10,00	13,00	2,3,4,7	06,00	18,00	1,2,3,4,5,6,7
		08,30	11,30	5			
		07,00	10,00	6			
					Во летниот период (од 15 мај до 26 септември)		
					18,00	19,30	2,4
8	„Охрид“	07,30	10,00	1			
		05,50	08,00	2			
		13,00	15,00	3	Во летниот период (од 26 март до 28 октомври)		
		06,00	10,00	4	06,00	13,00	1
		15,20	17,20	4	Во летниот период (од 26 март до 17 април)		
		18,30	20,15	5	21,00	22,30	1
		05,50	07,15	6	Во летниот период (од 24 април до 23 октомври)		
		20,30	22,30	7	17,00	23,00	1
					Во летниот период (од 26 март до 25 април)		
					06,30	15,15	2
					Во летниот период (од 2 маја до 24 октомври)		
					06,00	15,15	2
					Во летниот период (од 2 мај до 17 октомври)		
					22,00	23,30	2
					Во летниот период (од 26 март до 28 октомври)		
					18,00	20,00	3
					Во летниот период (од 26 март до 26 април)		
					07,00	12,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 3 мај до 28 октомври)		
					06,00	12,00	3
					Во летниот период (од 26 март до 3 мај и од 19 октомври до 28 октомври)		
					07,00	10,30	4
					Во летниот период (од 11 мај до 12 октомври)		
					06,30	15,00	4
					Во летниот период (од 26 март до 30 јуни и од 31 август до 26 октомври)		
					22,30	01,00	4
					Во летниот период (од 26 март до 28 октомври)		
					18,30	20,30	5
					05,30	07,00	6
					21,00	01,00	7
9	„Мостар“	07,40	14,30	1	05,40	11,00	1
		17,30	20,30	1	17,30	20,30	1
		08,00	13,30	2	08,00	13,20	2
		04,30	07,30	3	05,15	09,30	3
		22,00	24,00	3,6	18,55	22,30	3
		07,00	13,00	4	07,05	20,10	4
		14,00	20,00	4	06,30	09,10	5
		06,30	10,00	5	15,35	20,10	5
		15,30	20,30	5	07,30	09,00	6
		04,30	06,30	6	19,10	21,00	6
		06,00	12,30	7	06,35	10,40	7
		20,30	23,00	7	20,30	23,00	7
10	„Марибор“	06,00	11,00	1,2,3,4,5	05,30	12,00	1,2,3,4,5
		06,00	08,00	6	06,00	10,00	6
		18,00	21,00	1,2,3,4,5	19,00	22,00	1,3,4,5,7
		19,00	21,00	7	18,00	20,00	2
11	„Пула“	06,30	09,15	1	Во летниот период (од 26 март до 30 април)		
		18,45	20,45	1	06,30	08,00	1
		06,30	08,00	2,3,5,6	21,15	22,15	1
		18,45	20,45	3	05,30	08,00	2
		17,45	21,00	5	18,00	21,30	2
		19,00	21,00	6	06,45	08,30	3
		19,30	21,30	7	19,30	21,30	3
					07,30	09,15	4
					19,30	22,30	4
					05,30	09,00	5
					20,15	21,45	5
					06,30	08,30	6
					19,30	21,45	6
					06,30	08,30	7
					19,45	22,15	7
					Во летниот период (од 1 мај до 28 октомври)		
					06,30	22,15	1
					05,30	21,30	2
					06,30	24,00	3
					07,00	22,30	4
					05,30	22,00	5
					06,00	22,00	6
					06,30	23,00	7
12	„Ријека“	07,00	09,00	1,2,3,5,6	07,00	11,00	1,2,3,5
		18,00	20,00	5,6	16,30	20,30	2,3
		17,45	19,45	1,3	08,00	12,00	4
		18,15	20,30	7	18,00	22,00	4
					15,00	19,00	5
					Во летниот период (од 26 март до 30 април)		
					15,00	19,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 1 мај до 28 октомври)		
					17,30	21,30	1
					Во летниот период (од 26 март до 12 мај)		
					09,00	13,00	6
					16,30	20,30	6
					Во летниот период (од 13 мај до 30 септември)		
					06,30	08,30	6
					13,00	21,30	6
					Во летниот период (од 1 октомври до 28 октомври)		
					18,30	20,30	6
					Во летниот период (од 26 март до 15 април)		
					07,00	11,00	7
					17,00	21,00	7
					Во летниот период (од 16 април до 28 октомври)		
					07,30	15,30	7
					19,30	21,15	7
13	„Осијек”	09,00	17,00	1,2,3,4,5	Во летниот период (од 26 март до 15 јуни)		
		10,00	14,00	6	09,00	17,00	1,2,3,4,5,6
					Во летниот период (од 1 октомври до 28 октомври)		
					09,00	17,00	1,2,3,4,5,6
					Во летниот период (од 16 јуни до 30 септември)		
					09,30	17,30	1,3,4,5
					23,00	01,00	1,5
					07,00	18,00	2
					07,00	09,00	6
					17,00	20,00	6
14	„Порторож”	Во зимскиот период (од 30 октомври до 25 март)					
		21,00	23,00	1,2,7	21,30	23,00	1,2,7
		Во зимскиот период (од 30 октомври до 28 февруари)			Во летниот период (од 26 март до 23 септември)		
		05,30	15,00	1,2,3	06,00	20,00	1,2,3
		Во зимскиот период (од 30 октомври до 28 февруари)			08,00	20,00	4,5,6,7
		08,00	15,00	5,6,7	Во летниот период (од 24 септември до 28 октомври)		
		Во зимскиот период (од 1 март до 25 март)			06,00	17,00	1,2,3
		05,30	17,00	1,2,3	08,00	17,00	4,5,6,7
		Во зимскиот период (од 1 март до 25 март)					
		08,00	17,00	4,5,6,7			
15	„Задар”	06,30	08,15	1,5	Во летниот период (од 27 март до 8 мај)		
		18,30	20,15	1,2	06,00	08,15	1
		07,00	09,00	2	18,00	22,30	1
		10,30	12,15	3			
		21,15	22,15	3	Во летниот период (од 15 мај до 16 октомври)		
		06,45	07,45	4	06,00	22,30	1
		18,30	22,15	5	Во летниот период (од 26 март до 28 октомври)		
		05,45	06,45	6	06,00	14,00	2
					18,00	20,00	2
					06,00	08,15	3
					17,00	20,00	3
					Во летниот период (од 30 март до 4 мај)		
					06,00	09,30	4
					18,00	21,00	4
					Во летниот период (од 11 мај до 12 октомври)		
					06,00	21,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 31 март до 12 мај)		
					06,00	09,20	5
					19,30	22,10	5
					Во летниот период (од 19 мај до 13 октомври)		
					06,00	22,10	5
					Во летниот период (од 1 април до 10 јуни)		
					05,30	07,00	6
					Во летниот период (од 17 јуни до 30 септември)		
					05,30	24,00	6
					Во летниот период (од 14 мај до 18 јуни)		
					08,00	20,00	7
					Во летниот период (од 25 јун до 20 август)		
					10,00	13,00	7
					17,00	20,00	7
16	„Ниш“	Во зимскиот период (од 29 октомври до 24 март)			Во летниот период (од 27 август до 15 октомври)		
		17,00	20,00	1,2,3,4	08,00	20,00	7
		05,30	08,00	2	07,00	10,00	1
		06,30	10,00	3,4	06,00	09,00	2,3,4,5
					17,00	20,00	1,2
					18,00	21,00	3,4
		Во зимскиот период (од 29 октомври до 15 декември)					
		06,30	10,00	5			
		Во зимскиот период (од 16 декември до 24 март)					
		06,30	10,00	5	Во летниот период (од 5 мај до 31 август)		
		20,00	22,00	5	19,00	22,30	1
		06,30	11,00	6	20,00	23,30	2
		16,00	20,00	6	21,00	24,00	3,4
		07,00	09,00	7			
17	„Скопје“	06,00	22,00	1,2,3,4,5	06,00	22,00	1,2,3,4,5
		06,00	08,00	6,7	06,00	10,00	6
		18,00	22,00	6	18,00	22,00	6
		20,00	22,00	7	06,00	07,00	7
					21,00	22,00	7
18	„Приштина“	05,00	09,00	1	05,30	09,00	1,7
		19,00	21,30	2	22,00	24,00	1
		06,30	09,00	3	06,00	09,00	2
		18,30	21,00	3	15,00	24,00	5
		06,00	09,00	4	05,00	09,00	6
		14,00	22,30	5	20,30	22,30	6
		05,30	09,30	7	16,00	24,00	7
		14,00	17,30	7			
19	„Сарајево“	06,15	09,15	1,4	06,45	09,30	1
		17,30	20,30	1	18,30	20,30	1
		07,15	09,00	2,5	06,00	10,00	2
		17,00	19,30	2	18,30	21,30	2
		06,30	09,30	3,6	06,00	19,30	3
		16,00	20,00	3	06,45	11,30	4
		17,00	21,30	4	20,00	22,30	4
		18,00	21,30	5	07,00	09,00	5
		18,00	20,00	6	20,00	22,00	5
		07,00	08,30	7	06,00	11,00	6
		14,00	21,30	7	17,00	19,30	6
					06,00	16,00	7
					20,00	22,00	7
		Во летниот период (од 16 мај до 3 октомври)			18,30'	23,00	2
		Во летниот период (од 11 мај до 5 октомври)			20,00	23,15	4

2. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 25 март 1990 година и надвор од времето на отвореноста за случаи на принудно слетување.

3. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореноста во случаите предвидени во член 191 став 2 од Законот за воздушната пловидба.

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенско време.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89, 29/89 и 48/89).

6. Оваа наредба влегува во сила на 29 октомври 1989 годинеа.

VI/01 Бр. 5400/1
9 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Жожеф Слокар, с. р.

961.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89), во спогодба со сојузниот секретар за економски односи со странство, сојузниот секретар за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Височината на посебната давачка претставува разлика помеѓу просечната цена на домашниот пазар и увозната цена. Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основица на производите, зголемен за износот на царината и на другите увозни давачки, без посебни давачки.

2. Просечни цени на домашниот пазар во согласност на точка 1 од оваа наредба се:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување на стоки	Просечна цена на домашниот пазар од претходниот месец дин/kg
1	2	3	4	5
1	01.02	0102.90	Живи животни, вид говеда:	
		0102.901	- Друго:	
		0102.904	--- бикови	60.300
		0102.905	--- јуниња за гоње (од 200 до 280 kg)	68.000
		0102.906	--- згоени над 280 до 450 kg	60.300
			--- јуниња други	60.300
2	01.03		Свињи, живи:	
		0103.9	- Друго:	
		0103.91	--- со маса помала од 50 kg:	
		0103.913	--- масни за колење	68.730
		0103.919	--- друго	68.730
		0103.92	--- со маса до 50 kg или поголема:	
		0103.922	--- месести за колење	71.000
		0103.923	--- масни за колење	62.480
		0103.929	--- друго	62.480
3	01.04		Овци и кози, живи:	
		0104.10	- Овци:	
		0104.102	--- за колење	35.820
		0104.109	--- јагниња, други	57.160
4	01.05		Живина домашна, жива (кокошки, патки, гуски, мисирки и морки):	
		0105.9	- Друго:	
		0105.91	--- кокошки:	
		0105.919	--- друго	27.500
5	02.01		Месо говедско, свежо или разладено:	
		0201.10	- Трупови и полутки:	
		0201.101	--- телешки	116.300
		0201.102	--- јунешки	90.000
		0201.103	--- говедски	76.110
		0201.109	--- други	76.110
		0201.20	- Други парчиња со коски:	
		0201.201	--- телешки	153.520
		0201.202	--- јунешки:	
		0201.2021	----- компензирани череци	120.660
		0201.2022	----- предни череци	103.290
		0201.2023	----- задни череци	138.030
		0201.2029	----- друго	82.630
		0201.203	--- говедски:	
		0201.2031	----- компензирани череци	102.060
		0201.2032	----- предни череци	90.770
		0201.2033	----- задни череци	113.340
		0201.2039	----- друго	72.620

1	2	3	4	5
		0201.30 – Без коски:		
		0201.301 ---- телешки		204.690
		0201.302 ---- јунешки:		
		0201.3021 ----- компензирани череци		160.880
		0201.3022 ----- предни череци		137.720
		0201.3023 ----- задни череци		184.000
		0201.3029 ----- друго		110.170
		0201.303 ---- говедски:		
		0201.3031 ----- компензирани череци		136.080
		0201.3032 ----- предни череци		121.020
		0201.3033 ----- задни череци		151.120
		0201.3039 ----- друго		96.830
		0201.309 ---- друго		165.680
6	02.02	Месо говеско, смрзнато:		
		0202.10 – Трупови и полутки:		
		0202.101 ---- телешки		81.410
		0202.102 ---- јунешки		63.000
		0202.103 ---- говедски		53.280
		0202.109 ---- други		53.280
		0202.20 – Други парчиња со коски:		
		0202.201 ---- телешки		107.470
		0202.202 ---- јунешки:		
		0202.2021 ----- компензирани череци		84.460
		0202.2022 ----- предни череци		72.300
		0202.2023 ----- задни череци		96.620
		0202.2029 ----- друго		57.840
		0202.203 ---- говедски:		
		0202.2031 ----- компензирани череци		71.440
		0202.2032 ----- предни череци		63.540
		0202.2033 ----- задни череци		79.340
		0202.2039 ----- друго		50.830
		0202.209 ---- друго		87.820
		0202.30 – Без коски:		
		0202.301 ---- телешки		143.280
		0202.302 ---- јунешки:		
		0202.3021 ----- компензирани череци		112.620
		0202.3022 ----- предни череци		96.400
		0202.3023 ----- задни череци		128.800
		0202.3029 ----- друго		77.120
		0202.303 ---- говедски:		
		0202.3031 ----- компензирани череци		95.260
		0202.3032 ----- предни череци		84.710
		0202.3033 ----- задни череци		105.780
		0202.3039 ----- друго		67.780
		0202.309 ---- друго		115.980
7	02.03	Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато:		
		0203.1 – Свежо или разладено:		
		0203.11 -- трупови и полутки		99.270
		0203.12 -- бутови, плешки и парчиња од нив, со коски		144.930
		0203.19 -- друго		130.440
		0203.2 – Замрзнато:		
		0203.21 -- трупови и полутки		69.490
		0203.22 -- бутови, плешки и парчиња од нив со коски		101.450
		0203.29 -- друго		91.310
8	02.04	Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато:		
		0204.10 – Трупови и полутки, јагнешки свежи или разладени		73.070
		0204.2 – Друго месо овчо, свежо или разладено:		
		0204.21 -- трупови и полутки		68.450
		0204.22 -- други парчиња со коски		68.450
		0204.23 -- без коски		85.570
		0204.4 – Друго месо овчо, замрзнато:		
		0204.41 -- трупови и полутки		47.920
		0204.42 -- други парчиња со коски		47.920
		0204.43 -- без коски		59.900
9	02.07	Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05, свежи, разладени или замрзнати:		
		0207.10 – Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена		66.580
		0207.2 – Живина, неисечена во парчиња, замрзната:		
		0207.21 -- кокошки, домашни		46.610
		0207.3 – Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи цигери, свежи или разладени:		
		0207.39 -- друго		56.600
		0207.4 – Живина исечена и отпадоци, освен цигер, замрзнати:		
		0207.41 -- од кокошки, домашни		39.620
10	10.01	Пченица и наполица:		
		1001.10 – Тврда пченица:		
		1001.102 ---- друга		4.700

1	2	3	4	5
11	10.05	1001.90 1001.902 1005.90 1005.901 1005.902 1005.909	- Друго: --- друга пченица Пченка: - Друга: --- бела --- жолта --- друга	4.230 4.200 4.200 4.200
12	10.06	1006.10 1006.109 1006.20 1006.30 1006.301 1006.309 1006.40	Ориз: - Ориз во лушпа (арпа или суров): --- друг - Ориз лупен (костенлив) - Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или глазиран: --- полубел и бел --- полиран и глазиран - Кршен ориз	 10.240 21.080 21.920 22.770 15.810
13	12.01	1201.00	Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена	11.950
14	12.05	1205.00	Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено	11.470
15	12.06	1206.00	Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено	11.950
16	12.12		Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка, шеќерна трска, свежи или суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од голушки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен од видот (Cichorium intybus sativum), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспомнати ниту вклучени: - Друго: --- шеќерна репка	 1.400
17	15.07	1212.9 1212.91	Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани: - Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) - Друго	 28.690 38.250
18	15.12	1507.10 1507.90	Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани: - Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: --- сурово масло --- друго	 33.750 45.000
19	15.14	1512.1 1512.11 1512.19	Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани: - Сурово масло: --- од репка - Друго: --- од репка	 28.690 38.250
20	17.01	1514.10 1514.101 1514.90 1514.901	Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба: - Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и материи за бојосување: --- шеќер од шеќерна репка --- друго: --- шеќер од шеќерна репка, рафиниран	 33.250 34.700
21	24.01	1701.1 1701.12 1701.99 1701.992 2401.10 2401.20 2401.30	Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун: - Тутун, неоджилен - Тутун, делумно или наполно оджилен - Отпадоци од тутун	 29.940 53.750 3.010

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/89).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1271/1
13 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
м-р. Назми Мустафа, с. р.

962.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МЕХАНИЧКИТЕ УРЕДИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ВЛЕЧНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1. Кон задолжителна хомологација подлежат механичките уреди за спојување на влечни и приклучни возила.

2. Карактеристиките на квалитетот на механичките уреди за спојување на влечни и приклучни возила кои подлежат на испитување, постапката и начинот на земање мостри, методите на испитување, контролата на сообразноста на сериски произведените механички уреди со хомологираниот тип, содржината на извештајот за испитувањето на производите заради издавање на соопштение за хомологација и изгледот на хомологационата ознака и на образецот на соопштението за хомологација се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на механичките уреди за спојување на влечни и приклучни возила, што се изработени

врз основа на Правилникот бр. 55 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на механичките уреди за спојување на влечни и приклучни возила се врши на мостри од типот на механички уреди опфатени со оваа наредба.

4. За типот на механички уред кој, според извештајот за испитувањето на односниот тип, ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологација.

5. Контролата на сообразноста на механичките уреди за спојување на влечни и приклучни возила од сервиско производство со хомологираниот тип ја врши Сојузниот завод за стандардизација.

6. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/163
11 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

963.

Врз основа на член 31а став 10 од Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89, 26/89, 35/89 и 58/89), Сојузниот завод за статистика утврдува

ПРОЦЕНТ

НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА ВО ОДНОС НА АВГУСТ 1989 ГОДИНА

СФР Југославија	52,0 %
СР Босна Херцеговина	56,6 %
СР Македонија	54,8 %
СР Словенија	50,9 %
СР Србија	52,6 %
САП Војводина	51,2 %
САП Косово	70,0 %
СР Хрватска	48,0 %
СР Црна Гора	51,1 %

Забелешка: За територијата на СР Србија надвор од територијите на САП, процентот на растежот на животните трошоци е 50,3%.

Бр. 001-3855/1
12 октомври 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

964.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПРЕНОСНИ АЛАТИ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ

За атестирање на преносни алати со електромотори,

во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на преносни алати со електромотори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/88), е овластена Работната организација „Институт за каковост, ин метрологија”, со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка цеста 2, за сите преносни алати со електромотори опфатени со Наредбата за извршено атестирање на преносните алати со електромотори, освен за чекани.

Бр. 07-93/159
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

965.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ГРЛА ЗА СИЈАЛИЦИ СО НАВОЈ

За атестирање на грла за сијалици со навој, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на грла за сијалици со навој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/88), е овластена Работната организација „Институт за каковост ин метрологија”, со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка цеста 2.

Бр. 07-93/160
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

966.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА РАЗДВОЈУВАЊЕ И СИГУРНОСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА РАЗДВОЈУВАЊЕ

За атестирање на трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/88), е овластена Работната организација „Институт за каковост ин метрологија”, со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка цеста 2.

Бр. 07-93/161
5 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

967.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ
ЗА ДОМАКИНСТВО**

За атестирање на електрични апарати за домаќинство, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на електрични апарати за домаќинство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/88), се овластеи следните организации на здружен труд:

1) Работната организација „Институт за каковост ин метрологијо”, со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка цеста 2;

2) Работната организација „Факултет за електротехнико ин рачуналништво”, со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка 25, за вршење на работите на задолжително атестирање на сите производи опфатени со Наредбата за задолжително атестирање на електрични апарати за домаќинство, освен микробранови апарати за приготвување на храна (JUS N.M1.028) и апарати за нега на кожата со помош на ултравиолетово и инфрацрвено зрачење (JUS N.M1.030).

Бр. 07-93/158
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

968.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА СКЛОПКИ ЗА НАПРАВИ**

За атестирање на склопки за направи, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на склопки за направи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/88), се овластени следните организации на здружен труд:

1) Работната организација „Институт за каковост ин метрологијо”, со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка цеста 2;

2) Работната организација „Факултет за електротехнико ин рачуналништво” со целосна одговорност, Љубљана, Тржашка 25, само за вршење на работите на задолжително атестирање на еднофазни склопки за направи.

Бр. 07-93/157
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

969.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ФРАКЦИОНИРАН КА-
МЕНЕН АГРЕГАТ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ**

Во Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на фракциониран каменен агрегат за бетон и асфалт („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/88 и 2/89), во точка 10 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 11, која гласи:

„11) Основна организација на здружен труд „Факултет грађевинских знаности Свеучилишта у Осијеку”, со неограничена супсидијарна одговорност, Осијек, Дринска 16-А-18, во состав на Работната организација „Грађевински институт”, со неограничена солидарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуше бр. 1.”

Бр. 07-93/155
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

970.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ
МАТЕРИЈАЛИ ИМПРЕГНИРАНИ СО БИТУМЕН И
НА БИТУМЕНСКИ ЛЕНТИ**

Во Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на хидроизолациони материјали импрегнирани со битумен и на битуменски ленти („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/88) во точка 3 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 4, која гласи:

„4) Организација на здружен труд „Факултет грађевинских знаности у Загребу”, со неограничена супсидијарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуше бр. 1, во состав на Работната организација Грађевински институт”, со неограничена солидарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуше бр. 1.”

Бр. 07-93/156
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

971.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ**НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА КАБЕЛСКИ ДИСТРИБУ-
ЦИОНИ И ЗАЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМИ**

Во Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/89) во точка 4 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додаваат точ. 5 и 6, кои гласаат:

„5) Основна организација на здружен труд „Предаватели и врски”, со ограничена супсидијарна одговорност, Скопје, Булевар Гоце Делчев, б. 6. во состав на Работната организација, „Радиотелевизија Скопје”, со неограничена солидарна одговорност, Скопје, Булевар Гоце Делчев б. 6.;

6) Основна организација на здружен труд „Пренос програма”, со целосна одговорност, Приштина, Београд-

ска, б. б., во состав на Работната организација „Радио-телевизија Приштина“, Приштина, Београдска б. б.”.

Бр. 07-93/154
4 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

972.

Врз основа на чл. 13 и 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА РАМКОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАСИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ПАТ НА АУКЦИИ ВО ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија ќе организира аукции за пласирање на благајнички записи што Народната банка ги издава врз основа на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89 и 55/89).

2. Износот на благајничките записи што Народната банка на Југославија во периодот октомври-декември 1989 година ќе го понуди на банките и на други финансиски организации по пат на аукции е 3.000.000.000.000 динари и се засметува во вкупната состојба на благајничките записи во смисла на точка 2 став 3 од Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија.

3. Каматата на благајничките записи пласирани по пат на аукции може да биде поголема за 0,5% до 10% од каматните стапки на тие записи утврдени на месечно ниво во смисла на точка 5 под 3) од Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89 и 55/89).

4. Гувернерот на Народната банка на Југославија донесува одлука за износот на благајничките записи што ќе се пласираат на одделна аукција, со која, во рамките на условите пропишани со оваа одлука, ќе се утврдуваат поблиските услови за пласирање на благајнички записи за секоја одделна аукција, и тоа:

1) времето на аукцијата (ден на соопштувањето на намерата на Народната банка на Југославија да организира аукција, крајниот рок до кој банките и другите финансиски организации треба да достават понуди и рокот во кој ќе се соопштит резултатите од аукцијата);

2) вкупните износи на благајничките записи што Народната банка на Југославија ќе ги понуди на одделна аукција, по роковите на втасувањето (од еден месец и од три месеци);

3) најголемите каматни стапки по кои Народната банка на Југославија има намера да ги пласира благајничките записи на аукција.

5. Условите од точка 4 под 2 и 3 на оваа одлука се деловна тајна на Народната банка на Југославија и до моментот на склучувањето на аукцијата не можат да им се соопштуваат на други лица.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 99
10 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

973.

Врз основа на член 13 и член 80 став 1 точка 8 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), во врска со чл. 42 до 54 на Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89 и 55/89) во точка 2 став 3 бројот: „2.000.000.000.000” се заменува со бројот: „3.000.000.000.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 100
10 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

974.

Врз основа на член 11, член 12 став 1 и член 80 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/89), во точка 5 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Врз основа на привремената книговодствена состојба на 30 јуни, 31 декември и на крајот од тримесечјето за кое банките се должни да составуваат периодична пресметка во смисла на Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89), банките ја утврдуваат просечната состојба на депозитите за тие месеци и составуваат привремена пресметка на задолжителната резерва во рокот и на начинот од став 2 на оваа точка. По таа пресметка, задолжителната резерва се издвојува во рокот од став 3 на оваа точка и важи во пресметковниот период од 11-ти во тековниот месец до рокот за поднесување на конечната пресметка на задолжителната резерва.

Врз основа на конечната книговодствена состојба на средствата на 30 јуни, 31 декември и на крајот на тримесечјето за кое банките се должни да составуваат периодична пресметка во смисла на Законот за сметководството, банките ги утврдуваат новите просечни состојби на депозитите за тие месеци и составуваат конечна пресметка на задолжителната резерва најдоцна до 18-ти во тековниот месец. Издвоениот износ на задолжителната резерва по конечната пресметка важи од денот на издвојувањето до крајот на пресметковниот период, т.е. до 10-ти во наредниот месец.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 101
10 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

975.

Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), и член 16 став 2 и член 8 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ АВАНС, ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ

1. Во Одлуката за начинот и роковите за одобрување аванс, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови и кредитни писма и со продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/88, 9/89, 33/89 и 57/89), во точка 5 ставот 2 се менува и гласи:

„На износот на искористениот аванс банките и плаќаат на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина камата по есконтната стапка на Народната банка на Југославија. Каматата се пресметува месечно нанзад, а се наплатува до осми во месецот за претходниот месец.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 102
10 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

976.

Врз основа на член 10 став 2 точка 5, член 15 став 1 точка 2 и член 80 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во согласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88, 40/89 и 60/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за давање реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“,

бр. 40/89, 41/89, 45/89 и 55/89), во точка 6 став 1 се бришат одредбите под 18) и 19) и се додава нов став 2, кој гласи:

„Реесконтни кредити народните банки им даваат на банките за увоз на определени производи од определени земји во височина утврдена со посебна одлука.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

2. Точка 23 се менува и гласи:

23. Основицата за користење реесконтни кредити од точка 6 став 2 на оваа одлука се утврдува на начинот и под условите што се утврдени со посебна одлука“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 103
10 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

По извршеното срамнување са изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за границите над кои населението или лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на лицата што работат со изворите на тие зрачења и за проверувањето на контаминацијата на работната средина, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/89, се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГРАНИЦИТЕ НАД КОИ НАСЕЛЕНИЕТО И ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА ОЗРАЧУВАЊЕ, ЗА МЕРЕЊАТА НА СТЕПЕНОТ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА НА ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИТЕ НА ТИЕ ЗРАЧЕЊА И ЗА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА РАБОТНАТА СРЕДИНА

Во член 2 став 1 точка 3 по зборот: „однос“ наместо ознаката: „d“ треба да стои ознаката: „dE“, по зборовите: „каде што“ наместо ознаката: „d“ треба да стои ознаката: „dE“, а во образецот наместо ознаката: „dZ“ треба да стои ознаката: „dE“.

Во точка 5 по зборот: „доза“ наместо ознаката: „He“ треба да стои ознаката: „He“, а во образецот наместо ознаката: „He“ треба да стои ознаката: „He“.

Во точка 6 во образецот наместо ознаката на дел од формулата: „He/t“ треба да стои ознаката на дел од формулата: „He(t)“, а во првиот ред по образецот и зборовите: „каде што“ наместо ознаката: „He/t“ треба да стои ознаката: „He(t)“.

Во точка 7 став 2, во последниот ред, наместо ознаката: „Hei“ треба да стои ознаката: „Hei“.

Во точка 10 наместо зборовите: „варира со дозата“ треба да стојат зборовите: „зависи од дозата“.

Во член 3 наместо зборот: „дозата“ треба да стои зборот: „дозите“.

Во член 9 став 2 точка 1 наместо зборот: „предвидената“ треба да стои зборот: „очекуваната“.

Во член 17 став 2 наместо зборовите: „на двојната“ и „на петкратната“ треба да стојат зборовите: „до двојната“ и „до петкратната“.

Во член 31 став 2 наместо зборот: „сите“ треба да стојат зборовите: „сите видови“.

Во член 36 наместо зборовите: „член 38“ треба да стојат зборовите: „член 34“.

Во член 38 точка 1 наместо зборовите: „член 38 став 1“ треба да стојат зборовите: „член 34 став 1“.

Од Сојузниот секретаријат за труд, здравство боречки прашања и социјална политика, Белград 27 септември 1989 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА

I

Се отповикува

Ванчо Андонов од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка.

II

Се назначува

Здравко Телалбашиќ, досегашен секретар на Републичкиот општествен совет за меѓународни односи на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 32
28 август 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Јанез Дрновшек, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За помошник на сојузниот секретар за сообраќај и врски се назначува Душко Крстуловиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

С. п. п. бр. 2432
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО

За директор на Сојузната управа за контрола на летањето се назначува Виктор Жупанчиќ, досегашен директор на таа управа.

С. п. п. бр. 2433
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За помошник на сојузниот секретар за сообраќај и врски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

С. п. п. бр. 2434
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За советник на сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика се назначува Бранка Милошевиќ, порано шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди.

С. п. п. бр. 2435
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За советник на сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика се назначува Љубица Срдиќ-Гаковиќ, порано советник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

С. п. п. бр. 2436
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За помошник на секретарот за економски односи со странство се назначува Милое Поповиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за туризам.

С. п. п. бр. 2437
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВОТО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник на сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика се назначува Фрањо Видовиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

С. п. п. бр. 2438
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник на сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика се назначува Фина Довечар, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

С. п. п. бр. 2439
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Ахил Тунтев од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи со 31 август 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 2440
14 септември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се разрешува Филип Костовски од должноста советник на сојузниот секретар за економски односи со странство со 31 август 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 2442
14 септември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
953. Закон за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузните административни такси	1541	967. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на електрични апарати за домаќинство	1577
954. Закон за надворешнотрговското работење	1548	968. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на склопки за направи	1578
955. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки	1566	969. Дополнение на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на фракционен каменен агрегат за бетон и асфалт	1577
956. Одлука за планираните појдовни големини за распределба на доходот и добивката за стопанството, областите и гранките на стопанството на ниво на СФРЈ и за начинот на нивното утврдување за периодот јануари–септември 1989 година	1566	970. Дополнение на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на хидроизолациони материјали импрегнирани со битумен и на битуменски ленти	1578
957. Решение за определување на сезонски граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај на Аеродромот „Ниш“	1567	971. Дополнение на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи	1578
958. Правилник за начинот на составување на пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи	1567	972. Одлука за рамковните услови за пласирање на благајнички записи на Народната банка на Југославија по пат на аукции во периодот октомври–декември 1989 година	1579
959. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на инфективен бовин ринотрахеитис и на инфективен пусуларен вулвовагинитис	1569	973. Одлука за измена на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија	1579
960. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени	1570	974. Одлука за измени на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија	1579
961. Наредба за височината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи	1574	975. Одлука за измена на Одлуката за начинот и роковите за одобрување аванс, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови и кредитни писма и со продажба на бензински бонови	1580
962. Наредба за задолжителна хомологација на механичките уреди за спојување на влечни и приклучни возила	1576	976. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за давање реесконтни кредити на банките во 1989 година	1580
963. Процент на растежот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини во септември 1989 година во однос на август 1989 година	1577	Исправка на Правилникот за границите над кои населението и лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување, за мерењата на степе- нот на изложеноста на јонизирачки зрачења на лицата што работат со изворите на тие зраче- ња и за проверувањето на контаминацијата на работната средина	1580
964. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на преносни алати со електромотори	1577	Укази	1581
965. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на грла за сијалици со навој	1577	Назначувања и разрешувања	1582
966. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување	1577		

